



СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на Република
Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации 15 дена.

Вторник, 6 јули 1999
Скопје
Број 40

Аконтацијата за 1999 година изнесува
7.500 денари. Овој број чини 100
денари. Жиро сметка 40100-603-12498

1221.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ- ВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за експропријација, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 1 јули 1999 година.

Број 07 – 2743/1
1 јули 1999 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Киро Глигоров, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
д-р Саво Климовски, с.р.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКО- НОТ ЗА ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА

Член 1

Во Законот за експропријација („Службен весник на Република Македонија“ број 33/95 и 20/98) во членот 12 ставовите 1 и 2 се менуваат и гласат:

„Ако со експропријацијата на еден дел од недвижноста преостанатиот дел од таа недвижност е значително намален, а со тоа очигледно станува дека сопственикот нема повеќе економски интерес да го користи тој дел, односно ако поради ваквата негова намаленост е отежнато или оневозможено неговото користење или се битно влошени условите за живеење и работа во него, по негово барање може да се експроприра и тој дел.“

Со барањето од став 1 на овој член сопственикот мора да ја наведе и образложи причината поради која бара експропријација и на преостанатиот дел на недвижноста.“

Во ставот 4 по зборовите: „поднесе до“ се додаваат зборовите: „постигнување на порамнувањето (спогодбата) од член 17 став 2 на овој закон односно до“, а на крајот од реченицата точката се заменува со запирка и се додаваат зборовите: „односно по неговата правосилност во рокот утврден во членот 38 став 1 од овој закон“.

Ставот 5 се брише.

Член 2

Во член 17 став 1 бројот „15“ се заменува со бројот „8“.

Член 3

Во членот 19 по став 1 се додава нов став 2, кој гласи:

„Жалбата од став 1 на овој член го одлага извршувањето на решението.“

Член 4

Член 20 се менува и гласи:

„Корисникот на експропријацијата се стекнува со владение врз експроприраната недвижност 15 дена од денот на постигнувањето на порамнувањето (спогодбата), од член 17 став 2 или на спогодбата од член 38 на овој закон, ако корисникот на експропријацијата и сопственикот на експроприраната недвижност поинаку не се договорат, односно со правосилноста на решението од член 17 став 4 на овој закон.“

По исклучок од став 1 на овој член, а по барање на корисникот на експропријацијата кога експропријацијата се врши врз основа на решение во случаи на итност произлезена од: природен настан (земјотрес, поплава, пожар); воени дејствија, терористички акти; реализација на усвоен детален урбанистички план; реализација на годишна програма во врска со планирањето, финансирањето, изградбата, реконструкцијата, одржувањето и заштита на магистралните, регионалните и локалните патишта, донесена согласно со Законот за јавни патишта од Владата на Република Македонија, Градот Скопје, односно соодветната општина; реализација на утврдена потреба за изградба на енергетски објекти во Стратегијата за развој на енергетиката во Република Македонија, усвоена од Владата на Република Македонија согласно со Законот за енергетика; реализација на одлуки за определување на услови за градба на објекти согласно со Законот за просторно и урбанистичко планирање; реализација на одлуки за изградба на објекти и изведување на работи предвидени со актите за планирање на просторот, донесени согласно со овој закон и други закони со кои е утврдено постоењето на јавен интерес, органот за експропријација, може да одлучи недвижноста да се предаде во владение по донесување на првостепеното решение.

Итноста од став 2 на овој член за изградба на објекти од јавен интерес може да произлезе и од: утврдени рокови на градба; временски услови; кредитирање на изградбата условено со отпочнување на работите во одреден рок; вложување на машини и странски капитал во стратешки гранки условен со фиксни рокови и слично.

Во случаите од ставовите 2 и 3 на овој член, кога органот на експропријацијата по барањето на корисникот на експропријацијата, ќе одлучи недвижноста да му се предаде на корисникот во владение по донесување на првостепеното решение, согласно со одредбите на овој закон, алтернативно ќе го утврди видот на надоместот, а кај паричниот и приближниот износ кој му припаѓа на сопственикот на експроприраната недвижност и рокот на исполнувањето. Ако не постои соодветна недвижност која може да се даде во замена за експроприраната недвижност, надоместот се утврдува само во пари.

Доколку сопственикот одбие да го прими надоместот од став 4 на овој член корисникот на експропријацијата паричниот надомест го депонира во суд или кај нотар. На овој вид депонирање соодветно се применуваат одредбите од Законот за облигационите односи и Законот за вршење на нотарски работи.

Со стекнувањето на правото на владение владението се одзема на поранешниот владетел и се пренесува на новиот, со што тој се стекнува со можноста да го реализира градежниот проект заради кој е извршена експропријацијата.

Корисникот на експропријацијата е должен да даде обештетување за имотната штета што ќе настане за сопственикот на недвижноста од предвременото одземање на владението. Висината на обештетувањето и рокот на неговото плаќање го утврдува органот на експропријацијата во самото решение.

Органот кој ја спроведува експропријацијата е должен да состави записник, во кој ќе ја утврди состојбата на имотот пред доделувањето во владение, доколку состојбата на имотот е од значење за обештетувањето. На сопственикот му се доставува примерок од записникот, потпишан од органот, корисникот на експропријацијата и сопственикот на недвижноста.

Кога сопственикот, односно носителот на правото на користење на стан живее во експроприраната станбена зграда, односно стан или врши дејност во експроприраната зграда или деловна просторија има право на времено сместување.

Одредбата од став 6 на овој член соодветно се применува и во случаите кога сопственикот е непознат или кога е неизвесно кој е сопственик или каде се наоѓа, или кога сопственикот е деловно неспособен, а нема застапник.

Член 5

По членот 20 се додава нов член 21, кој гласи:

„Член 21

Ако корисникот на експропријацијата влезе во владение врз основа на ставовите 2 и 3 од член 20 на овој закон, а предлогот за експропријација во натамошната постапка биде позитивно решен сопственикот на експроприраната недвижност има право да ја бара разликата до полниот износ на надоместот ако утврдениот приближен износ на надоместот од став 4 на член 20 е помал од износот што согласно со овој закон му припаѓа. Во овој случај на разликата до полниот износ на сопственикот му припаѓа и камата во висина на есконтната каматна стапка на Народна банка на Република Македонија.

Ако предлогот за експропријација на корисникот од став 1 на овој член во натамошната постапка е правосилно одбиен тој со тоа го губи правото на владение врз експроприраната недвижност и истото му се враќа на поранешниот владетел.

Во случајот од став 2 на овој член имотно-правните односи меѓу корисникот на експропријацијата и сопственикот на недвижноста на која му е вратено владението или друг носител на имотно право се решаваат согласно со прописите за имотното право.

Одредбата на став 1 од овој член соодветно се применува и на случаите кога надоместот се состои во друга недвижност која по својата вредност е помала од експроприраната.

Член 6

Во членот 28 по ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи:

„Под склучени договори во слободниот промет во смисла на овој закон се сметаат договорите склучени во форма пропишана со закон и евидентирани во органот надлежен за јавни приходи.“

Член 7

Во членот 39 ставовите 1 и 2 се менуваат и гласат:
„Со спогодбата од член 17 став 2, односно од член 38 став 1 на овој закон особено се определува: видот на

надоместот (давање на друга соодветна недвижност или плаќање во пари), висината на тој надомест ако е утврден во пари и рокот во кој треба да биде исплатен.

Спогодбата се внесува во записник кој мора да ги содржи сите податоци неопходни за исполнување на обврските на корисникот на експропријацијата и поранешниот сопственик или носителот на други имотни права и тоа е основа за стекнување на сопственост врз недвижноста која на сопственикот му е дадена во замена на експроприраната недвижност.“

Член 8

Во членот 40 ставот 1 се менува и гласи:

„Корисникот на експропријацијата е должен во рокот утврден во спогодбата од член 17 став 2, односно член 38 став 1 од овој закон, односно во рок од 30 дена од денот на правосилноста на одлуката на судот да ја предаде во владение недвижноста што се дава како замена за експроприраната недвижност, односно да ги исплати надоместот во пари, освен во случаите кога тој надомест согласно со член 20 став 5 од овој закон веќе е депониран во судот или кај нотар.“

Член 9

Започнатите постапки за експропријација до влегување во сила на овој закон ќе продолжат според одредбите на овој закон.

Член 10

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија.“

1222.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА КОНЦЕСИЈА

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за концесија, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 1 јули 1999 година.

Број 07-2745/1
1 јули 1999 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Киро Глигоров, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
д-р Саво Климовски, с.р.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА КОНЦЕСИЈА

Член 1

Во Законот за концесија („Службен весник на Република Македонија“ број 42/93) во член 6 по ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи:

„Во случај кога концедентот или правно лице основано од него има свој влог во имотот на концесионерот или е негов соосновач надоместокот може да се претвора во траен влог на концедентот или правното лице основано од него во имотот на концесионерот, ако поинаку не е одредено со концесионскиот акт, односно договорот за концесија.“

Член 2

Во членот 14 став 1 на крајот од реченицата точката се брише и се додаваат зборовите: „или до Владата на Република Македонија.“

Во ставот 2 зборовите: „на управата“ се бришат, а на крајот од реченицата точката се заменува со запирка и се додаваат зборовите: „освен ако понудата е дадена од стратешки инвеститор.“

По ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи:

„Стратешки инвеститор, во смисла на став 2 од овој член е понудувачот што, со оглед на износот на средствата што сака да ги инвестира и значењето на видот на дејноста за државата што сака да ја врши и други услови, ги определува Владата на Република Македонија по сопствена иницијатива или по предлог на органот на управата надлежен за работите од областа за која се бара концесијата.“

Член 3

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија.“

1223.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЕНЕРГЕТИКА**

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за енергетика, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 1 јули 1999 година.

Број 07-2746/1
1 јули 1999 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Киро Глигоров, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
д-р Саво Климовски, с.р.

ЗАКОН**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЕНЕРГЕТИКА****Член 1**

Во Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ број 47/97) во членот 2 по точката 6 се додаваат две нови точки 7. и 8., кои гласат:

- „7. транзит на енергија и енергенти и
- 8. трговија со енергија и енергенти.“

Член 2

Во членот 4 зборовите: „меѓународен транспорт на сурова нафта преку нафтовод“ се бришат.

Член 3

Во членот 5 став 2 зборовите: „меѓународен транспорт на сурова нафта преку нафтоводи“ се бришат.

Член 4

Во членот 6 став 2 по зборот „мрежа“ запирката се заменува со точка, а зборовите до крајот на реченицата се бришат.

Во ставот 3 во последниот ред зборот „електрична“ се заменува со зборот „дистрибутивната.“

Член 5

Во членот 8 ставот 4 се брише.

Во ставот 5 по зборот „мрежа“ запирката се заменува со точка, а зборовите до крајот на реченицата се бришат.

Член 6

По член 10 се додаваат два нови члена 10-а и 10-б, кои гласат:

„Член 10-а

Транзит на енергија и енергенти, во смисла на овој закон, а пренесување, односно транспорт на енергија и енергенти преку територијата на Република Македонија.

Член 10-б

Трговија со енергија и енергенти, во смисла на овој закон е купување и продажба на енергија и енергенти и вршењето услуги во врска со тоа.“

Член 7

По членот 11 се додава нов член 11-а, кој гласи:

„Член 11-а

Производна цена на одделен вид енергија, во смисла на овој закон, е цената формирана според Методологијата за формирање на цените на одделни видови енергија, на прагот на производниот објект. Малопродажната цена на одделни видови енергија, во смисла на овој закон, е цената формирана според Методологијата за формирање на цените на одделни видови енергија, која во себе ја содржи производната цена, цената на транспортот, прометната маржа, акцизата, даночните и другите посебни давачки.“

Член 8

По членот 12 се додава нов член 12-а, кој гласи:

„Член 12-а

Изградбата на објекти за вршење на одделни дејности од областа на енергетиката по пат на вложување на средства од страна на домашни и странски правни и физички лица може да се врши и врз основа на договор меѓу Владата на Република Македонија и вложувачот, кој за таа цел во Република Македонија основа посебно трговско друштво.

Со договорот од став 1 на овој член се уредуваат прашањата во врска со изградбата и експлоатацијата на објектот, како и условите и начинот под кои вложувачот ќе и го отстапи објектот на Република Македонија по истекот на периодот за кој е склучен договорот, а особено:

– обезбедување на локација за изградба на објектот и разрешување на имотно-правните односи во врска со земјиштето;

– обезбедување на потребните дозволи, согласности и одобренија за градба и работење на објектот;

– техничко-технолошки услови, како и условите за заштита на животната средина и природата при изградбата и експлоатација на објектот;

– даночни и царински поволности и стимулации – согласно со закон;

– пласман на производите и услугите и нивно вреднување;

– заштита на сопственоста на инвеститорот во случај на експропријација и национализација на објектот;

– поврат на вложените средства на инвеститорот;

– гаранција дека нема да се влошат условите за работа на објектот со донесување на нови закони и други прописи;

- трансфер на добивката во конвертибилна странска валута;
- времетраење на договорот, односно користењето на објектот од страна на вложувачот и
- можност за разрешување на спорови пред избран суд.“

Член 9

По членот 13 се додава нов член 13-а, кој гласи:

„Член 13-а

Правните лица кои стопанисуваат со енергетските системи за пренос, транспорт и дистрибуција на енергија и енергенти должни се да вршат услуги со слободните капацитети на лицата заинтересирани за пренос, транспорт, дистрибуција и транзит на енергија и енергенти низ тие системи.

Меѓусебните односи што настануваат со користење на системите во смисла на став 1 од овој член меѓу лицата кои стопанисуваат со системите и лицата корисници на услуги на тие системи се уредуваат со договор кој особено содржи одредби за техничките, енергетските и комерцијално-финансиските услови за користење на системот, како и одредби за начинот на разрешувањето на спорите кои би настанале со тоа користење.

Доколку јавното претпријатие кое стопанисува со енергетскиот систем за пренос, транспорт и дистрибуција на енергија и енергенти неосновано одбие да ги даде услугите или врши дискриминација по било која основа при давањето на услугите од став 1 на овој член, правното лице заинтересирано за добивање на тие услуги може да бара министерството надлежно за работите на енергетиката да презема активности за решавање на барањето во согласност со закон.“

Член 10

Во членот 16 по став 1 се додава нов став 2, кој гласи:

„Средствата за изготвување на Стратегијата од став 1 на овој член се обезбедуваат од Буџетот на Република Македонија и други извори.“

Во ставот 2, кој станува став 3, алинејата 1 се менува и гласи:

„– потребите од енергија, особено потребите од природниот гас, како приоритетно еколошко гориво;“

По алинејата 4 се додава нова алинеја 5, која гласи:

„– можности за ефикасно користење на енергијата (енергетска ефикасност);“

Алинејата 5 станува алинеја 6.

Ставот 3 станува став 4.

Член 11

По членот 17 се додаваат три нови члена 17-а, 17-б, 17-в, кои гласат:

„Член 17-а

Заради остварување на можноста за поефикасно користење на енергијата определени во Стратегијата од член 16 на овој закон, Владата на Република Македонија донесува долгорочна програма за ефикасно користење на енергијата.

Програмата од став 1 на овој член, покрај идентифицирање на можностите за поефикасно користење на енергијата во Републиката и утврдување на основите на политиката за ефикасното користење на енергијата, особено содржи:

- информативно-едукативни активности за зголемување на енергетската ефикасност;
- стимулативни мерки за зголемување на енергетската ефикасност;
- мерки во законската и друга регулатива со кои ќе се придонесе за зголемување на енергетската ефикасност и

– активности за остварување на обврските од меѓународните договори и други акти во врска со зголемувањето на енергетската ефикасност.

Член 17-б

За реализација на Програмата од член 17-а на овој закон, Владата на Република Македонија основа Фонд за енергетска ефикасност (Фонд).

Фондот нема својство на правно лице.

Со одлуката за основање на Фондот се определува организацијата, начинот на работењето и управувањето со Фондот.

Член 17-в

Средства за Фондот се обезбедуваат од:

1. Средства од банки и други финансиски институции;
2. Странски кредити;
3. Донации и спонзорства од домашни и странски правни и физички лица и
4. Буџетот на Република Македонија.

Средствата од Фондот се доделуваат во вид на кредити или како неповратни средства на домашни правни и физички лица кои вршат стопанска или друга дејност.

Средствата од Фондот се уплатуваат на посебна сметка во деловна банка која ја определува Владата на Република Македонија врз основа на јавен повик.

Условите кои треба да ги исполнува деловната банка се определуваат по јавниот повик.

Административно-техничките работи за потребите за работењето на Фондот ги врши деловната банка.“

Член 12

Во членот 19 став 2 и членот 20 став 4 зборот „десет“ се заменува со бројот „15.“

Член 13

Во членот 22 точка 4 ставови 3 и 5 точки 5 и 6 став 2 точка 7 став 2 точка 8 став 2 точки 9 и 10 ставови 2 и 3 точки 11, 12, 13 и 17 и став 2 зборот „двегодишно“ се заменува со зборот „тригодишно.“

По точката 13 се додава нова точка 13-а, која гласи:

„13-а) За ракување со уреди и постројки за манипулација со природен гас во главна станица, главна мерно-регулациона станица, мерна регулациона станица, регулациона станица и мерна станица на магистралните и разводни гасоводи, како и градските мрежи, со стручно оспособување со четиригодишно траење од соодветна стручна подготовка, 12 месеци работа под назор и положен испит за работна остречност.“

Член 14

Во членот 30 став 3 по зборовите: „должен е“ се додава зборот „писмено.“

По ставот 3 се додава нов став 4, кој гласи:

„За привременниот прекин од став 1 на овој член испорачателот на енергијата е должен категоријата домаќинства и други помали корисници на енергија да ги известат преку средствата за јавно информирање, најмалку 24 часа пред прекилот.“

Член 15

Во членот 37 став 2 по зборот „лица“ се става точка, а зборовите до крајот на реченицата се бришат.

Член 16

Во членот 39 став 3 на крајот точката се брише и се додаваат зборовите: „и тоа за производните цени на

одделни видови енергија по претходно мислење од министерството надлежно за работите на енергетиката, а за малопродажните цени по претходно мислење од министерството надлежно за работите на трговијата.“

Член 17

Во членот 52 по ставот 2 се додаваат два нови става 3 и 4, кои гласат:

„Дозвола за вршење на дејноста без јавен конкурс, по исклучок може да се даде во случај на барање (понука) поднесено од стратешки инвеститор.

Стратешки инвеститор, во смисла на овој закон, е подносителот на барањето (понудата) што со оглед на износот на средствата што сакаат да ги инвестира во одреден вид на енергетска дејност, значењето на таа дејност за државата и други услови го определува Владата на Република Македонија по предлог на министерството надлежно за работите на енергетиката.“

Член 18

По членот 60 се додава нов член 60-а, кој гласи:

„Член 60-а

На вршењето на дејностите од областа на енергетиката по пат на дозвола соодветно се применуваат одредбите на Законот за концесија.“

Член 19

Во членот 62 став 1 по точката 2 се додава нова точка 2-а, која гласи:

„2-а) ако неосновано одбие да ги даде услугите или врши дискриминација при давањето на услугите од член 13-а став 1.“

Точката 3 се брише.

По точката 7 се додаваат две нови точки 7-а и 7-б, кои гласат:

„7-а) со користење на своите енергетски објекти, уреди или инсталации го загрозува животот или здравјето на луѓето или имотот (член 32 став 1 точка 1);

7-б) предизвикува непосредна опасност за распаѓање на енергетскиот систем (член 32 став 1 точка 3).“

Член 20

Во членот 64 во ставот 1 точката 1 се менува и гласи:

„1) нема податоци за техничките карактеристики на објектите (член 15, став 1, алинеја 1);“

Точката 3 се брише.

Член 21

Во членот 76 ставот 1 се брише.

Член 22

Во членот 77 точката на крајот од реченицата се брише и се додаваат зборовите: „и подзаконските акти донесени во согласност со овој закон.“

Член 23

Трансформацијата на општествениот капитал во правните лица кои вршат дејност од член 4 на овој закон ќе се врши согласно со Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал во рок од шест месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 24

Започнатите постапки за вршење на дејност од областа на енергетиката врз основа на дозвола до влегувањето во сила на овој закон ќе продолжат според одредбите на овој закон.

Член 25

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија.“

1224.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЈАВНИТЕ ПАТИШТА

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за јавните патишта, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 1 јули 1999 година.

Бр. 07-2747/1
1 јули 1999 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Киро Глигоров, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
д-р Саво Климовски, с.р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЈАВНИТЕ ПАТИШТА

Член 1

Во Законот за јавните патишта („Службен весник на Република Македонија“ бр. 26/96) во член 13 по став 1 се додава нов став 2, кој гласи:

„По исклучок концесијата од член 11 на овој закон без јавен конкурс може да се даде и во случај на понуда поднесена од стратешки инвеститор.“

По ставот 3 се додава нов став 4, кој гласи:

„Стратешки инвеститор во смисла на став 2 од овој член, е подносителот на понудата што со оглед на износот на средствата што сака да ги инвестира во патната инфраструктура, значењето на таа инфраструктура за државата и други услови го определува Владата на Република Македонија по предлог на Министерството за сообраќај и врски.“

Член 2

По членот 19 се додава нов член 19-а, кој гласи:

„Член 19-а

На користењето на јавните патишта по пат на концесија соодветно се применуваат и одредбите од Законот за концесија.“

Член 3

Започнатите постапки за користење на јавните патишта по пат на концесија до влегувањето во сила на овој закон ќе продолжат според одредбите на овој закон.

Член 4

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

1225.

Врз основа на член 68 став 1 алинеја 15 од Уставот на Република Македонија и член 38 од Законот за судовите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 36/95), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 1 јули 1999 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ИЗБОР НА СУДИЈА НА ОСНОВНИОТ СУД ВО ГОСТИВАР

1. За судија на Основниот суд во Гостивар, е избран Герасим Герасимовски, стручен соработник во Основниот суд во Гостивар.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 07-2759/1
1 јули 1999 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
д-р Саво Климовски, с.р.

1226.

Врз основа на членовите 5 и 25 од Законот за Јавното обвинителство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 80/92, 19/93, 9/94 и 9/96), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 1 јули 1999 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ЈАВНИОТ ОБВИНИТЕЛ ВО ОСНОВНОТО ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО ВО КАВАДАРЦИ

1. За заменик на јавниот обвинител во Основното јавно обвинителство во Кавадарци, се именува Елизабета Мишева, стручен соработник во Основното јавно обвинителство во Велес.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-2760/1
1 јули 1999 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
д-р Саво Климовски, с.р.

1227.

Врз основа на член 31 став 1 точка 3 од Законот за јавното обвинителство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 80/92, 12/93, 9/94 и 9/96), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 1 јули 1999 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА ЗАМЕНИК НА ЈАВНИОТ ОБВИНИТЕЛ ВО ОСНОВНОТО ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО ВО КОЧАНИ

1. Од функцијата заменик на јавниот обвинител во Основното јавно обвинителство во Кочани, се разрешува

Јован Ралповски, поради исполнување на услови за старосна пензија, заклучно со 31 мај 1999 година.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-2761/1
1 јули 1999 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
д-р Саво Климовски, с.р.

1228.

Врз основа на член 94 од Законот за органите на Управата („Службен весник на СРМ“ број 40/90 и „Службен весник на Република Македонија“ број 63/94 и 63/98), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 1 јули 1999 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА РЕПУБЛИЧКАТА КОМИСИЈА ЗА ОДНОСИ СО ВЕРСКИТЕ ЗАЕДНИЦИ

1. За претседател на Републичката комисија за односи со верските заедници, се именува

м-р Горѓи Наумов, дипломиран правник од Скопје.

2. За членови на Републичката комисија за односи со верските заедници, се именуваат:

м-р Милорад Антевски, дипл. економист од Скопје,
Ламбе Арнаудов, заменик на министерот за стопанство,

д-р Михајло Георгиевски, пратеник во Собранието на Република Македонија,

Јордан Данаиловски, писател, заменик на директорот на МТВ,

Гафур Жарку, завршил Теолошко училиште,

Ристо Пенев, градоначалник на Градот Скопје,

Шенафи Караценоми, приватен стопанственик од Тетово,

Атанас Мијовски, дипл. правник од Скопје,

Борис Трајковски, заменик на министерот за надворешни работи,

д-р Зоран Тодоровски, директор на Архивот на Македонија,

Борис Чаракчиев, свештеник,

д-р Елеонора Петрова, вработена во Музејот на Република Македонија,

Илија Илоски, пратеник во Собранието на Република Македонија,

д-р Иван Катарџиев, пензионер, историчар од Скопје,

Абдурауф Пруси, претседател на хуманитарната организација „Ел Хилал“ и

д-р Исмаил Камили, лекар-интернист во Медицинскиот центар – Тетово.

3. Со влегувањето во сила на оваа одлука им престанува мандатот на досегашниот претседател и членовите на Републичката комисија за односи со верските заедници.

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 07-2754/1
1 јули 1999 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
д-р Саво Климовски, с.р.

1229.

Врз основа на член 257 од Законот за насоченото образование („Службен весник на СРМ“ број 16/85, 29/86, 7/88, 18/89, 29/89, 12/90 и „Службен весник на Република Македонија“ број 40/91 и 14/95), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 1 јули 1999 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА ПОСЕБНА КОМИСИЈА ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ ПРЕДЛОГ ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДЕКАН НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА УЧИТЕЛИ И ВОСПИТУВАЧИ ВО БИТОЛА

1. За членови на Посебната комисија за изготвување предлог за именување декан на Факултетот за учители и воспитувачи во Битола, се именуваат:

д-р Сервини Жаклина, лекар во Медицинскиот центар – Битола и

Љупчо Стојчев, дипл. архитект, раководител на ЈП за проектирање подрачна единица – Битола.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 07-2753/1
1 јули 1999 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
д-р Саво Климовски, с.р.

1230.

Врз основа на член 141 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ број 17/97 – Пречистен текст), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 1 јули 1999 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЈА МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТАР – ОХРИД

1. За членови на Управниот одбор на Јавната здравствена организација Медицински центар – Охрид, се избираат:

Митко Тилески, пратеник во Собранието на Република Македонија,

Гоце Петрески, директор на Фондот за здравствено осигурување во Охрид,

Ристо Новаковски, адвокат од Охрид и
д-р Димко Савев, лекар во Специјалната болница за ортопедија и трауматологија – Охрид.

2. Со влегувањето во сила на оваа одлука им престанува мандатот на досегашните членови на Управниот одбор на Јавната здравствена организација Медицински центар – Охрид.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 07-2752/1
1 јули 1999 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
д-р Саво Климовски, с.р.

1231.

Врз основа на член 141 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ број 17/97 – Пречистен текст), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 1 јули 1999 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЈА МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТАР – ШТИП

1. За членови на Управниот одбор на Јавната здравствена организација Медицински центар – Штип, се избираат:

Златко Стојменов, пратеник во Собранието на Република Македонија,

Стојанче Коцев, директор на Јавното претпријатие „Телеком“ – Штип,

Зоран Коцев, директор на Јавното претпријатие Понита – Штип и

Ристо Петковски, проф. во Гимназијата „Славчо Стојменовски“ – Штип.

2. Со влегувањето во сила на оваа одлука им престанува мандатот на досегашните членови на Управниот одбор на Јавната здравствена организација Медицински центар – Штип.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 07-2751/1
1 јули 1999 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
д-р Саво Климовски, с.р.

1232.

Врз основа на член 141 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ број 17/97 – Пречистен текст), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 1 јули 1999 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗДРАВСТВЕН ДОМ – РЕСЕН

1. За членови на Управниот одбор на Јавната здравствена организација Здравствен дом – Ресен, се избираат:

Владимир Трантиловски, пензионер од Ресен,
Јордан Царовски, началник на ПЕ на Министерството за урбанизам и градежништво – Ресен,

Муамер Сабриу, директор на ОУ „Славејко Арсов“ с. Подмочани и

д-р Арсе Гошаревски, градоначалник на Општина-Ресен.

2. Со влегувањето во сила на оваа одлука им престанува мандатот на досегашните членови на Управниот одбор на Јавната здравствена организација Здравствен дом – Ресен.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 07-2750/1
1 јули 1999 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
д-р Саво Климовски, с.р.

1233.

Врз основа на член 141 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ број 17/97 – Пречистен текст), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 1 јули 1999 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДСКА АПТЕКА „16 ЈУНИ“ – КАВАДАРЦИ

1. За членови на Управниот одбор на Јавната здравствена организација Градска аптека „16 Јуни“ – Кавадарци, се избираат:

д-р Јован Гинев, специјалист гинеколог-акушер во Медицинскиот центар – Кавадарци,

Пемов Илија, пратеник во Собранието на Република Македонија,

д-р Бранко Поповски, специјалист-гинеколог во Медицинскиот центар – Кавадарци и

д-р Димитар Алексов, лекар во Медицинскиот центар – Кавадарци.

2. Со влегувањето во сила на оваа одлука им престанува мандатот на досегашните членови на Управниот одбор на Јавната здравствена организација Градска апотека „16 Јуни“ – Кавадарци.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 07-2748/1
1 јули 1999 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
д-р Саво Климовски, с.р.

1234.

Врз основа на член 141 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ број 17/97 - Пречистен текст), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 1 јули 1999 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗДРАВСТВЕН ДОМ „Д-Р РУСЕ БОШКОВСКИ“ – РОСТУШЕ

1. За членови на Управниот одбор на Јавната здравствена организација Здравствен дом „Д-р Русе Бошковски“ – Ростуше, се избираат:

Мирко Лазаревски, дипл. економист, секретар на Фондот за здравствено осигурување - Гостивар,
Чеде Личоски, дипл. правник, директор на Телеком – Гостивар,
Муамед Илџази, дипл. економист, невработен од Ростуше и

Зурап Куртовски, наставник во ОУ „Блаже Конески“ – Ростуше.

2. Со влегувањето во сила на оваа одлука им престанува мандатот на досегашните членови на Управниот одбор на Јавната здравствена организација Здравствен дом „Д-р Русе Бошковски“ – Ростуше.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 07-2749/1
1 јули 1999 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
д-р Саво Климовски, с.р.

1235.

Врз основа на член 141 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ број 17/97 - Пречистен текст), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 1 јули 1999 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЈА МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТАР – КУМАНОВО

1. За членови на Управниот одбор на Јавната здравствена организација Медицински центар – Куманово, се избираат:

Томислав Стојановски, потпретседател на Собранието на Република Македонија,

Хисни Шакири, пратеник во Собранието на Република Македонија,

Ненад Ристовски, пратеник во Собранието на Република Македонија,

Бранко Радуловиќ, раководител на „Електродистрибуција“ – Куманово.

2. Со влегувањето во сила на оваа одлука им престанува мандатот на досегашните членови на Управниот одбор на Јавната здравствена организација Медицински центар – Куманово.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 07-2755/1
1 јули 1999 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
д-р Саво Климовски, с.р.

1236.

Врз основа на член 33, став 2 од Законот за буџети („Службен весник на Република Македонија“ бр. 79/93, 3/94 и 71/96), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 29.06.1999 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНА НА РАСПОРЕДОТ НА СРЕДСТВАТА ВО ПОСЕБНИОТ ДЕЛ УТВРДЕН СО БУЏЕТОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 1999 ГОДИНА

Член 1

Во Буџетот на Република Македонија за 1999 година („Службен весник на Република Македонија“ број 18/99), се вршат следниве измени на распоредот на средствата во посебниот дел:

А) Се вршат намалувања кај следните буџетски корисници за износ од 20.690.000 денари:

1. Кај буџетскиот корисник 040.02 – Служба за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија, потставка 424072 – Издатоци за авио служба, износот 36.200.000 се заменува со износот 31.200.000;

2. Кај буџетскиот корисник 100.01 – Министерство за стопанство, потставка 444189 – Поддршка на мали и средни претпријатија, износот 6.500.000 се заменува со износот 0;

3. Кај буџетскиот корисник 100.01 – Министерство за стопанство, потставка 444200 – Програма за поттикнување на нови вработувања, износот 1.500.000 се заменува со износот 0;

4. Кај буџетскиот корисник 140.01 – Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство, потставка 422045 – Централно греење, износот 1.485.000 се заменува со износот 985.000;

5. Кај буџетскиот корисник 140.01 – Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство, потставка 423017 – Канцелариски материјал, износот 2.730.000 се заменува со износот 2.030.000;

6. Кај буџетскиот корисник 140.01 – Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство, потставка 471054 – Програма за инвестиции во земјоделството, износот 100.000.000 се заменува со износот 98.000.000;

7. Кај буџетскиот корисник 160.03 – Центар за стручно оспособување и развој – Битола, потставка 401021 – Основни плати - работници, износот 3.171.000 се заменува со износот 1.126.000;

8. Кај буџетскиот корисник 160.03 – Центар за стручно образование, оспособување и развој – Битола, потставка 402010 – Надомест за превоз до и од работното место, износот 77.000 се заменува со износот 0;

9. Кај буџетскиот корисник 160.03 – Центар за стручно образование, оспособување и развој – Битола,

потставка 402028 – Надомест за храна, износот 297.000 се заменува со износот 0;

10. Кај буџетскиот корисник 160.03 – Центар за стручно образование, оспособување и развој – Битола, потставка 420018 – Патување во земјата хранарина (дневница), износот 118.000 се заменува со износот 0;

11. Кај буџетскиот корисник 160.03 – Центар за стручно образование, оспособување и развој – Битола, потставка 420026 – Патување во земјата – патни трошоци, износот 41.000 се заменува со износот 0;

12. Кај буџетскиот корисник 160.03 – Центар за стручно образование, оспособување и развој – Битола, потставка 420034 – Патување во земјата – сместување, износот 86.000 се заменува со износот 0;

13. Кај буџетскиот корисник 160.03 – Центар за стручно образование, оспособување и развој – Битола, потставка 421014 – Струја, износот 45.000 се заменува со износот 0;

14. Кај буџетскиот корисник 160.03 – Центар за стручно образование, оспособување и развој – Битола, потставка 421022 – Вода и канализација, износот 10.000 се заменува со износот 0;

15. Кај буџетскиот корисник 160.03 – Центар за стручно образование, оспособување и развој – Битола, потставка 421030 – Пошта, телефон, телекс и курирски услуги, износот 114.000 се заменува со износот 0;

16. Кај буџетскиот корисник 160.03 – Центар за стручно образование, оспособување и развој – Битола, потставка 421049 – Губретарина, износот 5.000 се заменува со износот 0;

17. Кај буџетскиот корисник 160.03 – Центар за стручно образование, оспособување и развој – Битола, потставка 421090 – Други комунални услуги, износот 2.000 се заменува со износот 0;

18. Кај буџетскиот корисник 160.03 – Центар за стручно образование, оспособување и развој – Битола, потставка 422029 – Течни горива, износот 170.000 се заменува со износот 0;

19. Кај буџетскиот корисник 160.03 – Центар за стручно образование, оспособување и развој – Битола, потставка 423017 – Канцелариски материјали, износот 209.000 се заменува со износот 0;

20. Кај буџетскиот корисник 160.03 – Центар за стручно образование, оспособување и развој – Битола, потставка 423025 – Учебници, списанија, весници и други изданија, износот 117.000 се заменува со износот 0;

21. Кај буџетскиот корисник 160.03 – Центар за стручно образование, оспособување и развој – Битола, потставка 423033 – Копирање, печатење и издавање, износот 56.000 се заменува со износот 0;

22. Кај буџетскиот корисник 160.03 – Центар за стручно образование, оспособување и развој – Битола, потставка 423050 – Средства за одржување на хигиена, износот 12.000 се заменува со износот 0;

23. Кај буџетскиот корисник 160.03 – Центар за стручно образование, оспособување и развој – Битола, потставка 423068 – Алати и ситен инвентар, износот 14.000 се заменува со износот 0;

24. Кај буџетскиот корисник 160.03 – Центар за стручно образование, оспособување и развој – Битола, потставка 423190 – Други материјали, износот 55.000 се заменува со износот 0;

25. Кај буџетскиот корисник 160.03 – Центар за стручно образование, оспособување и развој – Битола, потставка 424013 – Горива и масла, износот 99.000 се заменува со износот 0;

26. Кај буџетскиот корисник 160.03 – Центар за стручно образование, оспособување и развој – Битола, потставка 424021 – Гуми, износот 14.000 се заменува со износот 0;

27. Кај буџетскиот корисник 160.03 – Центар за стручно образование, оспособување и развој – Битола,

потставка 424030 – Резервни делови, износот 16.000 се заменува со износот 0;

28. Кај буџетскиот корисник 160.03 – Центар за стручно образование, оспособување и развој – Битола, потставка 424048 – Регистрација и осигурување на моторни возила, износот 17.000 се заменува со износот 0;

29. Кај буџетскиот корисник 160.03 – Центар за стручно образование, оспособување и развој – Битола, потставка 424064 – Сервисирање на моторни возила, износот 21.000 се заменува со износот 0;

30. Кај буџетскиот корисник 160.03 – Центар за стручно образование, оспособување и развој – Битола, потставка 425010 – Згради, износот 150.000 се заменува со износот 0;

31. Кај буџетскиот корисник 160.03 – Центар за стручно образование, оспособување и развој – Битола, потставка 425044 – Опрема, износот 10.000 се заменува со износот 0;

32. Кај буџетскиот корисник 160.03 – Центар за стручно образование, оспособување и развој – Битола, потставка 426156 – Организирање на семинари и конференции, износот 569.000 се заменува со износот 0;

33. Кај буџетскиот корисник 160.03 – Центар за стручно образование, оспособување и развој – Битола, потставка 426210 – Надомест за платен промет и банкарска провизија, износот 21.000 се заменува со износот 0 и

34. Кај буџетскиот корисник 191.01 – Министерство за локална самоуправа, потставка 420018 – Патување во земјата – хранарина (дневница), износот 311.000 се заменува со износот 211.000.

Б. Се вршат зголемувања кај следните буџетски корисници за износ од 20.690.000 денари:

1. Кај буџетскиот корисник 040.02 – Служба за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија, потставка 420050 – Патување во странство – хранарина (дневница), износот 1.550.000 се заменува со износот 3.550.000;

2. Кај буџетскиот корисник 040.02 – Служба за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија, потставка 420069 – Патување во странство – патни трошоци, износот 1.272.000 се заменува со износот 1.772.000;

3. Кај буџетскиот корисник 040.02 – Служба за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија, потставка 420077 – Патување во странство – сместување, износот 3.700.000 се заменува со износот 6.200.000;

4. Кај буџетскиот корисник 100.01 – Министерство за стопанство, потставка 443115 – Трошоци за туристичка пропаганда, износот 2.200.000 се заменува со износот 10.200.000;

5. Кај буџетскиот корисник 140.01 – Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство, потставка 420050 – Патување во странство – хранарина (дневница), износот 623.000 се заменува со износот 2.123.000;

6. Кај буџетскиот корисник 140.01 – Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство, потставка 420069 – Патување во странство – патни трошоци, износот 550.000 се заменува со износот 1.550.000;

7. Кај буџетскиот корисник 140.01 – Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство, потставка 420077 – Патувања во странство – сместување, износот 100.000 се заменува со износот 800.000;

8. Кај буџетскиот корисник 160.01 – Министерство за образование, потставка 401013 – Основни плати – работници, износот 41.426.000 се заменува со износот 43.471.000;

9. Кај буџетскиот корисник 160.01 – Министерство за образование, потставка 402010 – Надомест за превоз

до и од работното место, износот 1.425.000 се заменува со износот 1.502.000;

10. Кај буџетскиот корисник 160.01 – Министерство за образование, потставка 402028 – Надомест за храна, износот 6.091.000 се заменува со износот 6.388.000;

11. Кај буџетскиот корисник 160.01 – Министерство за образование, потставка 420018 – Патување во земјата хранарина (дневница), износот 1.000.000 се заменува со износот 1.118.000;

12. Кај буџетскиот корисник 160.01 – Министерство за образование, потставка 420026 – Патување во земјата – патни трошоци, износот 200.000 се заменува со износот 241.000;

13. Кај буџетскиот корисник 160.01 – Министерство за образование, потставка 420034 – Патување во земјата – сместување, износот 200.000 се заменува со износот 286.000;

14. Кај буџетскиот корисник 160.01 – Министерство за образование, потставка 421014 – Струја, износот 1.000.000 се заменува со износот 1.045.000;

15. Кај буџетскиот корисник 160.01 – Министерство за образование, потставка 421022 – Вода и канализација, износот 150.000 се заменува со износот 160.000;

16. Кај буџетскиот корисник 160.01 – Министерство за образование, потставка 421030 – Пошта, телефон, телекс и курирски услуги, износот 900.000 се заменува со износот 1.014.000;

17. Кај буџетскиот корисник 160.01 – Министерство за образование, потставка 421049 – Губретарина, износот 100.000 се заменува со износот 107.000;

18. Кај буџетскиот корисник 160.01 – Министерство за образование, потставка 422029 – Течни горива, износот 100.000 се заменува со износот 270.000;

19. Кај буџетскиот корисник 160.01 – Министерство за образование, потставка 423017 – Канцелариски материјали, износот 800.000 се заменува со износот 1.009.000;

20. Кај буџетскиот корисник 160.01 – Министерство за образование, потставка 423025 – Учебници, списанија, весници и други изданија, износот 1.600.000 се заменува со износот 1.717.000;

21. Кај буџетскиот корисник 160.01 – Министерство за образование, потставка 423033 – Копирање, печатење и издавање, износот 100.000 се заменува со износот 156.000;

22. Кај буџетскиот корисник 160.01 – Министерство за образование, потставка 423050 – Средства за одржување на хигиена, износот 50.000 се заменува со износот 62.000;

23. Кај буџетскиот корисник 160.01 – Министерство за образование, потставка 423068 – Алати и ситен инвентар, износот 17.000 се заменува со износот 31.000;

24. Кај буџетскиот корисник 160.01 – Министерство за образование, потставка 423190 – Други материјали, износот 100.000 се заменува со износот 155.000;

25. Кај буџетскиот корисник 160.01 – Министерство за образование, потставка 424013 – Горива и масла, износот 700.000 се заменува со износот 799.000;

26. Кај буџетскиот корисник 160.01 – Министерство за образование, потставка 424021 – Гуми, износот 100.000 се заменува со износот 114.000;

27. Кај буџетскиот корисник 160.01 – Министерство за образование, потставка 424030 – Резервни делови, износот 150.000 се заменува со износот 166.000;

28. Кај буџетскиот корисник 160.01 – Министерство за образование, потставка 424048 – Регистрација и осигурување на моторни возила, износот 280.000 се заменува со износот 297.000;

29. Кај буџетскиот корисник 160.01 – Министерство за образование, потставка 424064 – Сервисирање на моторни возила, износот 130.000 се заменува со износот 151.000;

30. Кај буџетскиот корисник 160.01 – Министерство за образование, потставка 425010 – Згради, износот 600.000 се заменува со износот 750.000;

31. Кај буџетскиот корисник 160.01 – Министерство за образование, потставка 425044 – Опрема, износот 100.000 се заменува со износот 110.000;

32. Кај буџетскиот корисник 160.01 – Министерство за образование, потставка 426156 – Организирање на семинари и конференции, износот 100.000 се заменува со износот 669.000;

33. Кај буџетскиот корисник 160.01 – Министерство за образование, потставка 426210 – Надомест за платен промет и банкарска провизија, износот 2.681.000 се заменува со износот 2.702.000 и

34. Кај буџетскиот корисник 191.01 – Министерство за локална самоуправа, потставка 420050 – Патување во странство – хранарина (дневница), износот 0 се заменува со износот 100.000.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-3316/1
29 јуни 1999 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија
Љубчо Георгиевски, с.р.

1237.

Врз основа на член 5, став 4 од Законот за продажба на станите во општествена сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 36/90 и 62/92), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 29.06.1999 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ЦЕНАТА НА СТАНОВИТЕ ВО ОПШТЕСТВЕНА СОПСТВЕНОСТ

Член 1

Во Одлуката за намалување на цената на станите во општествена сопственост („Сл. весник на РМ“ бр. 68/92, 5/93, 11/93, 18/93, 59/93, 67/93, 72/93, 6/94, 18/94, 36/94, 66/94, 18/95, 32/95, 46/95, 63/95, 34/96, 23/97, 30/97, 68/97, 18/98, 34/98 и 24/99) во членот 4 зборовите: „30 јуни 1999 година“ се заменуваат со зборовите: „30 септември 1999 година“.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-3199/1
29 јуни 1999 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

1238.

Врз основа на член 46, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94 и 63/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 29.06.1999 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УСЛОВИТЕ И КРИТЕРИУМИТЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА ОД СТОКОВИОТ КРЕДИТ НА РЕПУБЛИКА ИТАЛИЈА

Член 1

Во Одлуката за условите и критериумите за користење на средствата од стоковиот кредит на Република

Италија („Службен весник на РМ“ бр. 36/99), во членот 2, ставот 2 се менува и гласи:

„Задолжувањето на корисникот, пресметувањето на каматата и плаќањето на доспеаните обврски се врши во италијански лири“.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-3277/1
29 јуни 1999 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

1239.

Врз основа на член 46, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94 и 63/98) и одредбите на точка 6 од Програмата за изменување и дополнување на Програмата за изготвување и донесување на Просторниот план на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 29/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 29.06.1999 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ФОРМИРАЊЕ КООРДИНАЦИОНО ТЕЛО ЗА СЛЕДЕЊЕ И НАСОЧУВАЊЕ НА ИЗРАБОТКАТА НА ОДДЕЛНИ ФАЗИ НА ПРОСТОРНИОТ ПЛАН НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Во Одлуката за формирање координационо тело за следење и насочување на изработката на одделни фази на Просторниот план на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 61/97), членот 1 се менува и гласи:

„Координационото тело се формира заради следење и насочување на изработка на одделни фази на Просторниот план на Република Македонија (Нацрт на план и Предлог на план).“

Член 2

Членот 2 се менува и гласи:

„Координационото тело го сочинуваат претседател, секретар и членови – претставници на одделни министерства: Министерство за урбанизам и градежништво; Министерство за одбрана; Министерство за внатрешни работи; Министерство за надворешни работи; Министерство за финансии; Министерство за стопанство; Министерство за развој; Министерство за сообраќај и врски; Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство; Министерство за труд и социјална политика; Министерство за наука; Министерство за култура; Министерство за животна средина; Министерство за здравство; Министерство за образование; Министерство за млади и спорт и Министерство за локална самоуправа.“

Член 3

Во член 3, член 4 и член 5 зборовите: „главен координатор“ се заменуваат со зборот „секретар“.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-3255/1
21 јуни 1999 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

1240.

Врз основа на член 12, од Законот за концесија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 42/93) и член 15 од Законот за рибарството („Службен весник на РМ“ бр. 62/93), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 29.06.1999 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДАВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ – КОНЦЕСИЈА НА РИБОЛОВНОТО ПОДРАЧЈЕ ПРЕСПАНСКО ЕЗЕРО

1. На ЈВП „Водостопанство на Македонија“ – Ресен му се дава на петгодишно користење – концесија рибниот фонд од риболовното подрачје Преспанско Езеро.

2. Како почеток на користењето – концесијата на риболовното подрачје ќе се смета денот на потпишувањето на Договорот за користење на рибниот фонд од подрачјето.

3. Во името на Владата на Република Македонија Договорот ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-3279/1
29 јуни 1999 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

1241.

Врз основа на член 12 од Законот за концесија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 42/93) и член 15 од Законот за рибарството („Службен весник на РМ“ бр. 62/93), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 29.06.1999 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДАВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ – КОНЦЕСИЈА НА РИБОЛОВНОТО ПОДРАЧЈЕ ДОЈРАНСКО ЕЗЕРО

1. На АД „Дојранско Езеро“ – Нов Дојран му се дава на петгодишно користење – концесија рибниот фонд од риболовното подрачје Дојранско Езеро.

2. Како почеток на користењето – концесијата на риболовното подрачје ќе се смета денот на потпишувањето на Договорот за користење на рибниот фонд од подрачјето.

3. Во името на Владата на Република Македонија Договорот ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 23-3280/1
29 јуни 1999 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

1242.

Врз основа на член 12 од Законот за концесија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 42/93) и член 15 од Законот за рибарството („Службен весник на РМ“ бр. 62/93), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 29.06.1999 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДАВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ – КОНЦЕСИЈА НА РИБОЛОВНОТО ПОДРАЧЈЕ ОХРИДСКО ЕЗЕРО

1. На АД „Охридска пастрмка“ – Охрид му се дава на петгодишно користење – концесија рибниот фонд од риболовното подрачје Охридско Езеро, заедно со изво-

рите кај Свети Наум, каналот „Студенчишта“ од Билјанините извори до вливот на Езерото и Реката Црн Дрим со истекот на Езерото до Даљанот во Струга.

2. Како почеток на користењето – концесијата на риболовното подрачје ќе се смета денот на потпишувањето на Договорот за користење на рибниот фонд од подрачјето.

3. Во името на Владата на Република Македонија Договорот ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 23-3278/1
29 јуни 1999 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

1243.

Врз основа на член 97 од Законот за средното образование („Службен весник на РМ“ бр. 44/95 и 34/96), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 29.06.1999 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА ДРЖАВНОТО СРЕДНО УЧИЛИШТЕ ГИМНАЗИЈА „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ – КУМАНОВО

1. Се дава согласност на одредбите на Статутот на Државното средно училиште Гимназија „Гоце Делчев“ – Куманово, што го донесе Училишниот одбор на седницата одржана на 22.02.1996 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 23-685/1
29 јуни 1999 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

1244.

Врз основа на член 27, став 12 од Законот за царините („Службен весник на РМ“ бр. 20/93 и 63/95), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 29.06.1999 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОПРЕМАТА КОЈА МОЖЕ ДА СЕ УВЕЗЕ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА

1. Со ова решение се утврдува опремата која не се произведува во Република Македонија и може да се увезе без плаќање царина, а за потребите на Републиката геодетска управа и тоа:

Тарифен број	Тарифна ознака	Наименување	Количина
1	2	3	4

8471

Машини за автоматска обработка на податоци и нивни единици; магнетни или оптички читачи, машини за преснимување на податоци на носители на податоци во кодирана форма и машини за обработка на такви податоци, неспомнати или неопфатени на друго место:

1	2	3	4
8471 60	– Влезни или излезни единици, што содржат или не содржат мемориски единици во исто куќиште:		
8471 60 50 00	– – – – – Тастатури		30 парчиња
8471 60 90 00	– – – – – Друго		
	а) Глупче со 3 типки +пад		30 парчиња
8471 70	– Мемориски единици:		
8471 70 51 00	– – – – – Оптички, вклучувајќи и магнетно-оптички		
	а) CD ROM*44		30 парчиња
8471 70 53 00	– – – – – Хард диск драјв (хард диск дривес)		
	а) Хард дискови 4.3 ГБ		5 парчиња
	б) Хард диск 6.4 ГБ		20 парчиња
	ц) Хард диск 8 ГБ		5 парчиња
8471 80	– Други единици од машините за автоматска обработка на податоци:		
8471 80 90 00	– – Друго		
	а) Флопи драјв 3.5 Делови и прибор (освен прекривачи, куфери за машини и сл.) погодни за употреба исклучително или главно со машините од тар. број 8469 до 8472:		30 парчиња
8473 30	– Делови и прибор на машини од тар. број 8471:		
8473 30 10 00	– – Електронски		
	а) Штампана плоча		30 парчиња
8473 30 90 00	– – Други		
	а) Мрежни картици (ethernet)		30 парчиња
	б) СВГА Видео картица 4 МБ		10 парчиња
	ц) СВГА видео картица 8 МБ		20 парчиња
	д) Кулер за ЦПУ		30 парчиња
	е) Куќиште		30 парчиња
	Приемни апарати за телевизија, со или без вграден радиодифузен приемник или со апарати за снимање или репродукција на звук или слика; видео-монитори и видео-проектори:		
	– Приемни апарати за телевизија, со или без вграден радиодифузен приемник или со апарати за снимање или репродукција на звук или слика:		
8528 21 00 00	– – Во боја		
	а) Монитор во боја 19		20 парчиња
	б) Монитор во боја 17		5 парчиња
	ц) Монитор во боја 15		5 парчиња
	Електронски интегрирани кола и микро-склопови:		
8542 14	– – Кола добиени со биполарна технологија.		
8542 14 10 00	– – – – – Мемории (D-RAMs; C-RAMs; цацхе-		

8542

1	2	3	4
		РАМс; Е2ПР-ОМС; ФЛАСХ Е2ПРО-МС; РОМС; ЦАМС; ФИФОс; ЛИФОс; и др.) а) Рам Мемори 32 MB SDRAM PC-11	60 парчиња
8542 14 30 00		--- Микропроцесори а) Микропроцесор Пен- тиум – 2450 Mhz	5 парчиња
		б) Микропроцесор Пен- тиум – 2400 Mhz	10 парчиња
		ц) Микро процесор Пентиум – 2350 Mhz	5 парчиња
		д) Микропроцесор CE- LERON 366A Mhz	5 парчиња
		е) Микропроцесор CE- LERON 333A Mhz	5 парчиња

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-3235/1
29 јуни 1999 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

1245.

Врз основа на член 27, став 12 од Законот за царините („Службен весник на РМ“ бр. 20/93 и 63/95), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 29.06.1999 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОПРЕМАТА КОЈА МОЖЕ ДА СЕ УВЕЗЕ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА

1. Со ова решение се утврдува опремата која не се произведува во Република Македонија и може да се увезе без плаќање царина, а за потребите на Министерството за надворешни работи и тоа:

Тарифен број	Тарифна ознака	Наименување	Количина
1	2	3	4

8703

Патнички автомобили и други моторни возила главно конструирани за превоз на лица (освен возилата од тар. број 8702), вклучувајќи и моторни возила за комбиниран превоз на лица и стоки (од типот „караван“, „комби“, итн.) и автомобили за трки:

8703 23

--- Со зафатнина на цилиндриците над 1500 см³ до 3000 см³:
---- Нови:
---- Со зафатнина на цилиндриците над 1500 см³ до 2000 см³:

8703 23 90 90

---- Патнички автомобили, составени:
---- Со зафатнина на цилиндриците над 2000 см³ до 3000 см³

1	2	3	4
		а) Патничко возило Волво 940 ГЛ MS93, број на пасија SB 1944805П1132259 бр. на мотор 4228	1 парче

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-3127/1
21 јуни 1999 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

1246.

Врз основа на член 3 од Одлуката за изменување и дополнување на Одлуката за формирање на координационото тело за следење и насочување на изработка на одделни фази на Просторниот план на Република Македонија, Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 21.06.1999 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ, СЕКРЕТАР И ЧЛЕНОВИ НА КООРДИНАЦИОНОТО ТЕЛО ЗА СЛЕДЕЊЕ НА НАСОЧУВАЊЕ НА ИЗРАБОТ- КАТА НА ОДДЕЛНИ ФАЗИ НА ПРОСТОРНИОТ ПЛАН НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. За претседател, секретар и членови на Координационото тело за следење и насочување на изработката на одделни фази на Просторниот план на Република Македонија, се именуваат:

- а. За претседател
 - Душко Кадиевски, министер за урбанизам и градежништво
- б. За секретар
 - м-р Вукосава Пандилова,
- в. За членови:
 - д-р Мирче Кокалевски, помошник на министерот за урбанизам и градежништво,
 - Весна Огненовска, помошник на министерот за урбанизам и градежништво,
 - м-р Недан Јовановски, потсекретар во Министерство за одбрана,
 - Горѓи Грковски, од Министерство за внатрешни работи,
 - Виктор Димовски, помошник на министерот за надворешни работи,
 - Лилјана Донева, потсекретар во Министерство за финансии,
 - Никола Черепналковски, потсекретар во Министерство за стопанство,
 - Доне Влашки, потсекретар во Министерство за развој,
 - Димитар Елимов, помошник на министерот за сообраќај и врски,
 - Шериф Мемети, помошник на министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство,
 - Воислав Попов, директор на Републичката управа за водостопанство,
 - д-р Александар Трендафилов, помошник на министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство,
 - Стојан Трајанов, потсекретар во Министерство за труд и социјална политика,
 - м-р Гордана Апостоловска, помошник на министерот за наука,
 - Катица Атанасова, советник на министерот за култура,
 - Дракуловска Виолета, началник во Министерство за животна средина,
 - Јаглика Силјановска, од Министерство за здравство,

- Горѓи Илиевски, потсекретар на министерот за образование,
- Димитар Георгиевски, помошник на министерот за млади и спорт,
- Аце Коцевски, потсекретар во Министерство за локална самоуправа.

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавување во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-3127/1
29 јуни 1999 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

1247.

Врз основа на член 96 од Законот за основното образование („Службен весник на Република Македонија“ бр. 44/95, 24/96, 34/96 и 35/97) и член 46 став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94 и 63/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21 јуни 1999 година, донесе:

РЕШЕНИЕ ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УЧИЛИШНИОТ ОДБОР НА ОУ „ФАИК КОНИЦА“ – С. ГРЕШНИЦА – КИЧЕВО

1. За членови на Училишниот одбор на ОУ „Фаик Коница“ – с. Грешница – Кичево се именуваат:
 - Медин Бектеши, дипл. економист, приватна аптека „ЕРА“ – Кичево
 - Реџеп Емини, економист – Зајас.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-57/18
21 јуни 1999 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

1248.

Врз основа на член 96 од Законот за основното образование („Службен весник на Република Македонија“ бр. 44/95, 24/96, 34/96 и 35/97) и член 46 став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94 и 63/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21 јуни 1999 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УЧИЛИШНИОТ ОДБОР НА НОВОФОРМИРАНОТО УЧИЛИШТЕ ВО С. ЧАЈЛЕ – ГОСТИВАР

1. За членови на Училишниот одбор на новоформираното Основно училиште во с. Чајле – Гостивар се именуваат:
 - Цумали Мемеди, преведувач во ЈП „Гостивар“ – Гостивар,
 - Јакуп Шеапи, електротехничар – Гостивар.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-57/19
21 јуни 1999 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

1249.

Врз основа на член 96 од Законот за основното образование („Службен весник на Република Македонија“ бр. 44/95, 24/96, 34/96 и 35/97) и член 46 став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94 и 63/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21 јуни 1999 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УЧИЛИШНИОТ ОДБОР НА ОУ „МЕТОДИЈА МИТЕВСКИ – БРИЦО“ – ЛОЗОВО

1. Од должноста членови на Училишниот одбор на ОУ „Методија Митевски–Брицо“ – Лозово се разрешуваат:
 - Васил Ристовски,
 - Невенка Јованова.
2. За членови на Училишниот одбор на ОУ „Методиј Митевски Брицо“ – Лозово се именуваат:
 - Драги Гацев, приватен стопанственик од с. Дурфулија,
 - Ване Наунов, вработен во ДОО „Винарска визба“ – Свети Николе.
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-57/20
21 јуни 1999 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

1250.

Врз основа на член 96 од Законот за основното образование („Службен весник на Република Македонија“ бр. 44/95, 24/96, 34/96 и 35/97) и член 46 став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94 и 63/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21 јуни 1999 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УЧИЛИШНИОТ ОДБОР НА ОУ „АЦО ШОПОВ“ – НАС. РАДИШАНИ – ЧАИР

1. Од должноста членови на Училишниот одбор на ОУ „Ацо Шопов“ – нас. Радишани – Чаир се разрешуваат:
 - Илија Јовановски,
 - Нушка Стојановска.
2. За членови на Училишниот одбор на ОУ „Ацо Шопов“ – нас. Радишани – Чаир се именуваат:
 - Лазар Георгиевски, началник на ПЕ на Министерството за одбрана,
 - Виолета Наумовска, професор во Државното средно хемиско училиште „Марија Кири Склодовска“ – Скопје.
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-57/21
21 јуни 1999 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

1251.

Врз основа на член 100 став 2, а во врска со член 35 од Законот за културата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 31/98) и член 46 став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90) „Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94 и 63/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21 јуни 1999 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА МАТИЧНАТА БИБЛИОТЕКА „ИЛИНДЕН“ – ДЕЛЧЕВО**

1. За претседател и членови на Управниот одбор во Матичната библиотека „Илинден“ – Делчево се именуваат:

- а) за претседател
 - Стеван Спасевски, професор;
 - б) за членови
 - Данка Петровска, професор,
 - Славе Гоцевски, економист.
- Од редот на вработените на Библиотеката:
- Богатин Трајановски, професор,
 - Славица Маневска, економ. техничар.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-2821/2
21 јуни 1999 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

1252.

Врз основа на член 100 став 2, а во врска со член 35 од Законот за културата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 31/98) и член 46 став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94 и 63/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21 јуни 1999 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ОПШТИНСКАТА МАТИЧНА БИБЛИОТЕКА „БЛАГОЈ ЈАНКОВ – МУЧЕТО“ – СТРУМИЦА**

1. За претседател и членови на Управниот одбор на Општинската матична библиотека „Благој Јанков – Мучето“ Струмица, се именуваат:

- а) за претседател
 - Васил Георгиев;
- б) за членови
 - Иван Јовев,
 - Лилјана Бекарова;

од редот на вработените на Библиотеката:

- Ангел Бјадов,
- Тања Гошева.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-2926/2
21 јуни 1999 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

1253.

Врз основа на член 100 став 2, а во врска со член 35 од Законот за културата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 31/98) и член 46 став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94 и 63/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21 јуни 1999 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ДОМОТ НА КУЛТУРАТА „БЛАГОЈ ЈАНКОВ – МУЧЕТО“ – СТРУМИЦА**

1. За претседател и членови на Управниот одбор во Домот на културата „Благој Јанков – Мучето“ – Струмица, се именуваат:

- а) за претседател
 - Стојан Стојанов, раководител на Музичката секција во Домот;

- б) за членови
 - Петар Мацаров, подрачен претставник на Министерството за образование – Струмица,
 - Мојсеј Трајковски, дипл. инж. агроном, вработен во ЈПКД „Комуналец“ – Струмица,
 - Ацо Гогов, професор по општа и компаративна книжевност;
- од редот на вработените во Домот:

– Георги Ненчев, благајник.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-2827/2
21 јуни 1999 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

1254.

Врз основа на член 100 став 2, а во врска со член 35 од Законот за културата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 31/98) и член 46 став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94 и 63/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21 јуни 1999 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ДОМОТ НА КУЛТУРАТА „ТОШО АРСОВ“ – ВИНИЦА**

1. За претседател и членови на Управниот одбор во Домот на културата „Тошо Арсов“ – Виница, се именуваат:

- а) за претседател
 - Тодор Паликрушев, раководител на Детската градинка „Гоце Делчев“ – Виница;

- б) за членови
 - Марија Глигорова, референт во Заводот за вработување – Виница,
 - Крсте Стоилов, финансиски директор на ЗИК „Брегалница“ – Виница;
- од редот на вработените на Библиотеката:

– Душко Анакиев, киноапаратер – декоратер,
– Иван Николов, архивар – благајник.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-2886/2
21 јуни 1999 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

1255.

Врз основа на член 100 став 2, а во врска со член 35 од Законот за културата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 31/98) и член 46 став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94 и 63/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21 јуни 1999 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ДОМОТ НА КУЛТУРАТА „ЛАЗАР СОФИЈАНОВ“ – КРАТОВО**

1. За претседател и членови на Управниот одбор во Домот на културата „Лазар Софијанов“ – Кратово, се именуваат:

- а) за претседател
 - Цане Николовски, дипл. правник;
- б) за членови
 - Васе Ампов, началник на Одделението за општа управа – Кратово,
 - Страшо Арсовски, маш. инж.;

од редот на вработените на Библиотеката:

- Славољуб Стефановиќ, благајник,
- Тодорка Стојчевска, администратор.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-2912/2
21 јуни 1999 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

1256.

Врз основа на член 100 став 2, а во врска со член 35 од Законот за културата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 31/98) и член 46 став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94 и 63/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21 јуни 1999 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ДОМОТ НА КУЛТУРАТА „НАУМ НАУМОВСКИ – БОРЧЕ“ – КРУШЕВО**

1. За претседател и членови на Управниот одбор во Домот на културата „Наум Наумовски – Борче“ – Крушево, се именуваат:

- а) за претседател
 - Крсто Топузоски, културен работник – новинар;
- б) за членови
 - Никола Дамчески, раководител на Подружница – Крушево на ЈП за стопанисување со шуми „Македонски шуми“ – Скопје;
 - Кире Христоски, директор на ЦОУ „Никола Карев“ – Крушево;

од редот на вработените на Библиотеката:

- Стерјо Николоски, раководител на културни самодејности и библиотека,
- Мирјана Проеска, библиотекар – архивар.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-2934/2
21 јуни 1999 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

1257.

Врз основа на член 100 став 2, а во врска со член 35 од Законот за културата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 31/98) и член 46 став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94 и 63/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21 јуни 1999 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА СПОМЕН ДОМОТ НА КУЛТУРАТА „КОЧО РАЦИН“ – КИЧЕВО**

1. За претседател и членови на Управниот одбор на Спомен дом на културата „Кочо Рацин“ Кичево, се именуваат:

- а) за претседател
 - Ристо Попоски, дипл. правник;
- б) за членови
 - Љупчо Грујоски, уметник,
 - Биљан Стојаноски, естраден уметник;

од редот на вработените:

- Славче Костески, диск чокеј,
- Димитар Петкоски, дипл. филолог.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-2956/2
21 јуни 1999 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

1258.

Врз основа на член 100 став 2, а во врска со член 35 од Законот за културата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 31/98) и член 46 став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94 и 63/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21 јуни 1999 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ПРИРОДОНАУЧНИОТ МУЗЕЈ НА МАКЕДОНИЈА**

1. За претседател и членови на Управниот одбор на Природонаучниот музеј на Македонија се именуваат:

- а) за претседател
 - м-р Бранислава Михајлова, виш кустос во Музејот;
- б) за членови
 - Александар Талевски, пратеник во Собранието на Република Македонија,
 - д-р Владо Матевски, редовен професор на Природоматематичкиот факултет – Скопје – Институт за биологија,
 - Лилјана Цартовска, дипл. правник, вработена во Музејот на град Скопје;

од редот на вработените:

- Љубенка Георгиевска, секретар на Музејот.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-3008/2
21 јуни 1999 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

1259.

Врз основа на член 100 став 2, а во врска со член 35 од Законот за културата „Службен весник на Република Македонија“ бр. 31/98) и член 46 став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94 и 63/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21 јуни 1999 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ДОМОТ НА КУЛТУРАТА „25-ти МАЈ“ – БАЛАНДОВО**

1. За претседател и членови на Управниот одбор на Домот на културата „25-ти Мај“ – Баландово, се именуваат:

- а) за претседател
– Влатко Зајков;
- б) за членови
– Горѓи Димов,
– Раденко Костадинов;

од редот на вработените на Домот:

- Коста Собраниев,
- Раде Илиевски.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-3046/2
21 јуни 1999 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

1260.

Врз основа на член 100 став 2, а во врска со член 35 од Законот за културата „Службен весник на Република Македонија“ бр. 31/98) и член 46 став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94 и 63/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21 јуни 1999 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА МАТИЧНАТА БИБЛИОТЕКА „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ – ВЕЛЕС**

1. За претседател и членови на Управниот одбор на Матичната библиотека „Гоце Делчев“ – Велес, се именуваат:

- а) за претседател
– Марија Јорданова, пратеник во Собранието на Република Македонија;
 - б) за членови
– Јордан Витанов, актер,
– Павлина Климкар Меанџиева, поет – професор;
- од редот на вработените на Библиотеката:
- Снежана Петкова, библиотекар,
 - Маријонка Јамандиева, библиотекар.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-3070/2
21 јуни 1999 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

1261.

Врз основа на член 100 став 2, а во врска со член 35 од Законот за културата „Службен весник на Република Македонија“ бр. 31/98) и член 46 став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94 и 63/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21 јуни 1999 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ИСТОРИСКИОТ МУЗЕЈ ВО КРУШЕВО**

1. За претседател и членови на Управниот одбор на Историскиот музеј во Крушево, се именуваат:

- а) за претседател
– Петко Кузманоски, правник;

- б) за членови
– Артима Николовска, архитект,
– Крсто Топузовски, новинар;

од редот на вработените на Музејот:

- Викторија Пети – Баварчик, виш кустос,
- Еверлики Феџоска, кустос.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-3100/2
21 јуни 1999 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

1262.

Врз основа на член 100 став 1 од Законот за културата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 31/98) и член 46 став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94 и 63/98), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 21 јуни 1999 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР НА ДЕТСКИОТ КУЛТУРЕН ЦЕНТАР „КАРПОШ“ – СКОПЈЕ**

1. За вршител на должноста директор на Детскиот културен центар „Карпош“ – Скопје се именува Круме Брзанов, академски музичар.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-3183/1
21 јуни 1999 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

1263.

Врз основа на член 29 став 3 од Законот за основање Јавно претпријатие Македонска радио-телевизија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/98), член 92 од Законот за радиодифузна дејност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 20/97) и член 45 став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94 и 63/98), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 21 јуни 1999 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР НА ЈАВНОТО РАДИОФУЗНО ПРЕТПРИЈАТИЕ НА ЛОКАЛНО НИВО – РАДИО МАКЕДОНСКИ БРОД**

1. За вршител на должноста директор на Јавното радиодифузно претпријатие на локално ниво – Радио

Македонски Брод се именува Милена Димоска, дипл. новинар.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-3184/1
21 јуни 1999 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

1264.

Врз основа на член 158 став 3 од Законот за органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94 и 63/98) и член 46 став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94 и 63/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21 јуни 1999 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ИМЕНУВАЊЕ РЕПУБЛИЧКИ СОВЕТНИК ВО ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. За републички советник во Владата на Република Македонија се именува Новица Дамњановски, досегашен советник во Владата на Република Македонија и началник на Одделението за кадровски и персонални работи.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-3123/2
21 јуни 1999 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

1265.

Врз основа на член 153 став 4 од Законот за органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94 и 63/98) и член 46 став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94 и 63/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21 јуни 1999 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА СОВЕТНИК НА МИНИСТЕРОТ ЗА ТРГОВИЈА

1. Се разрешува Нона Шишковска Соколовска од должноста советник на министерот за трговија.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-3138/2.
21 јуни 1999 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

1266.

Врз основа на член 153 став 4 од Законот за органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94 и 63/98) и член 46 став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94 и 63/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21 јуни 1999 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА МИНИСТЕРОТ ЗА ТРГОВИЈА

1. За советник на министерот за трговија се назначува Елизабета Владимирова, досегашен самостоен советник во Кабинетот на министерот за трговија.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-3138/3
21 јуни 1999 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

1267.

Врз основа на член 153 став 4 од Законот за органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94 и 63/98) и член 46 став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94 и 63/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21 јуни 1999 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА МИНИСТЕРОТ ЗА ТРГОВИЈА

1. За советник на министерот за трговија се назначува Горан Ангески, досегашен референт за увоз и набавка во „Тетекс“ АД – Тетово.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-3179/2
21 јуни 1999 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

1268.

Врз основа на член 153 став 4 од Законот за органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94 и 63/98) и член 46 став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94 и 63/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21 јуни 1999 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОТСЕКРЕТАР ВО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО

1. За потсекретар во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство се назначува м-р Ненад Георгиев, асистент на Земјоделскиот факултет во Скопје.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-3187/1
21 јуни 1999 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

Покрај тоа, со правилниците предвидена е можност војникот по договор да заснова работен однос на нео-пределено работно време како воен старешина подофицер доколку ги исполнува соодветните услови.

5. Вооружените сили (армијата) на Република Македонија го штитат територијалниот интегритет и независноста на Република Македонија (член 122 став 1 од Уставот).

Одбраната на Републиката се организира како систем за одбрана на независноста и територијалниот интегритет на Република Македонија (член 21 став 1 од Законот за одбрана).

Армијата се подготвува и оспособува за водење вооружена борба и борбени и други дејствија во воена состојба (член 20 од Законот) и се организира и подготвува во мир заради остварување на својата уставна функција за одбрана на Републиката (член 21 од Законот).

Пополнувањето на АРМ и формирањето на посебни единици од војници по договор е токму во насока на исполнување на нејзината уставна функција, при што оспорените правилници само го специфицираат начинот на конституирање на овие единици со војници по договор, при што изворно не воспоставуваат нови обврски за вооружените сили на Република Македонија.

Согласно член 91 став 1 алинеја 5 од Уставот на Република Македонија, Владата на Република Македонија донесува уредби и други прописи за извршување на законите.

Во член 95 став 1 од Уставот е утврдено дека државната управа ја сочинуваат министерства и други органи на управата и организации, утврдени со закон.

Согласно член 138 од Законот за органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94) министерот или другиот функционер кој раководи со органот на управата, меѓу другото, донесува прописи и други акти за кои е овластен.

Во членот 19 став 2 од Законот, органите на управата во рамките на правата и должностите на Републиката ги извршуваат законите, другите прописи и општи акти на Собранието и прописите и општите акти на Владата, покрај останатото, и со донесување на прописи кога за тоа се овластени со закон, друг потпис и општ акт.

Согласно член 160 став 1 (кој воедно е и правен основ за донесување на оспорените акти) функционерите кои раководат со органите на управата донесуваат правилници, наредби и упатства за извршување на законите и другите прописи и општи акти кога за тоа се овластени со тие закони, прописи односно акти.

Согласно член 17 став 1 алинеја 11 од Законот за одбрана Министерството за одбрана врши пополнување на армијата.

Според член 26 став 1 од Законот, пополнувањето на постојаниот состав на армијата се врши, меѓу другото и со војници по договор.

Според член 27 став 1 точка 4 и 5 од Законот за одбрана во согласност со документите за развој на армијата и со актите на претседателот на Републиката, министерот за одбрана врши пополнување на армијата и за таа цел донесува упатства и други прописи. Покрај тоа, точката 2 од истиот член го овластува министерот да ги утврди местата кои се пополнуваат со војници по договор и да склучи договори со нив.

Оттука произлегува дека оспорените акти на министерот претставуваат еден вид подзаконски пропис чија цел е операционализација и извршување на законот, за чие донесување постои уставно, односно законско овластување на министерот за одбрана.

Согласно член 32 став 5 од Уставот на Република Македонија, остварувањето на правото на вработените и нивната положба се уредуваат со закон и со колективни договори. Во ставот 4 од истиот член е утврдено и правото на платен дневен, неделен и годишен одмор, од кои вработените не можат да се откажат.

Согласно Законот за работни односи, одлука за потреба од засновање работен однос донесува работодавецот, органот или работник кого тој ќе го овласти (член 9-6). Изборот од пријавените кандидати го врши работодавецот, или лицето кого тој ќе го овласти (чл. 9-в).

Врз основа на член 13 од Правилникот договорот се склучува за време од 10 год. со можност за продолжување за уште 10 год. Во ставот 2 се предвидува војниците по договор по истекот на вториот договор да се распоредат на други должности во Министерството за одбрана.

Оваа одредба не значи дека по истекот на договорот на војниците по договор им престанува работниот однос. Напротив, за време на вршењето на службата се упатуваат на стручно оспособување и усовршување за воени старешини – подофицири во единиците и установите на АРМ и по успешното завршување како подофицири со чин водник се распоредуваат на други должности во Министерството за одбрана утврдени во актот за формацијата и Правилникот за систематизацијата.

Согласно член 7 од Законот за работни односи, работен однос може да заснова секое лице кое ги исполнува општите услови, меѓу другото, утврдени и со актот на работодавецот.

Работодавецот има право со свој акт да ги предвиди условите и начинот на остварувањето на правата од работен однос, со што всушност не се задира во правата од работен однос чие нормирање е уставно-правна, т.е. законска материја.

Оттука, со одредбите од чл. 18 и 21 од оспорените правилници само се врши прераспределување на работно време на војниците по договор, имајќи ги притоа предвид природата на дејноста, односно на работите и задачите, организацијата на работата, подобро користење на трудот, порационалното користење на работното време и извршување на определени работи и задачи во утврдените рокови (член 37 став 1 од Законот за работни односи).

Согласно член 52 став 1 од Уставот, законите и другите прописи се објавуваат пред да влезат во сила.

Со оглед на фактот што оспорените правилници влегуваат во сила со денот на донесувањето, а не со или по нивното објавување, што претставува предуслов правилниците да произведат правно дејство и да стекнат општо задолжителен карактер Судот оцени дека правилниците не се во согласност со Уставот на Република Македонија,

6. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

7. Оваа одлука Судот ја донесе со мнозинство гласови во состав од претседателот на Судот д-р Милан Недков и судиите Бахри Ислами, д-р Никола Крлески, Олга Лазова, д-р Стојмен Михајловски, д-р Јован Пролевски, Бесим Селими, д-р Јосиф Талевски и д-р Тодор Цунов.

У.бр.159/98
24 март 1999 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Република
Македонија,
д-р Милан Недков, с.р.

Огласен дел**СУДСКИ ОГЛАСИ****ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ I-СКОПЈЕ**

Пред овој суд во тек е постапка по тужбата на тужителот Редеп Нежири од с.Семениште, против тужениот Саит Таир од с.Семениште, сега со непозната адреса.

Се повикува Саит Таир во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" и на огласната табла на судот да се јави во судот или да му се постави полномошник кој ќе го застапува во спорот. Во спротивно, по истекот на овој рок ќе му биде поставен привремен застапник од редот на адвокатите во Скопје, кој ќе го застапува тужениот, се додека тој или неговиот полномошник не се јават пред судот.

Од Основниот суд Скопје I-Скопје, VIII.П.бр.3644/99
(22924)

ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ II-СКОПЈЕ

Пред овој суд во тек е вонпроцесна постапка за физичка делба на недвижен имот и продажба на недвижен имот по предлог на предлагачот Иван Видмар од Скопје, преку полномошникот Костова Рајна адв.од Скопје, према противникот Зорица Видмар од Скопје. Вредност на спорот неопределена.

Се повикува противничката Зорица Видмар од Скопје, која живее во Република Црна Гора - СРЈ, да се јави во овој суд во рок од 3 месеци од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" или, во тој рок да ја достави својата точна адреса на живеење и престојување, или, пак да ополномошти лице кое ќе ги штити нејзините интереси до нејзиното појавување пред судот. Доколку противничката Зорица Видмар не се јави во судот и не ја даде точната адреса на живеење и престојување, судот ќе го извести Центарот за социјала работа за да и назначи старател што ќе ги штити нејзините интереси во текот на постапката.

Од Основниот суд Скопје II-Скопје, ВПП.бр.61/99.
(22743)

Пред овој суд во тек е постапка за развод на брак по тужбата на тужителот Исмет Халил од Скопје против тужената Елизабета Халил родена Рача од Скопје.

Се повикува тужената Елизабета Халил родена Рача од Скопје, во рок од 30 дена од објавувањето на огласот да се јави во овој суд и во истиот рок да ја достави својата сегашна точна адреса на живеење. Во спротивно, нејзините интереси ќе ги застапува до правосилното окончување на постапката адвокатот Стоил Величковски од Скопје.

Од Основниот суд Скопје II-Скопје, XII.П.бр.3092/98.
(22995)

ЗАПИШУВАЊЕ ВО СУДСКИОТ РЕГИСТАР

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег.бр. 13149/98, на регистарска влошка бр. 020135697-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето на претпријатието Друштво за производство, трговија и услуги "Конзум макси маркети" Орхан Бербери и друг ДОО, ул. "Индустриска зона" бб, Скопје.

Назив: Друштво за производство, трговија и услуги "Конзум макси маркети" Орхан Бербери и друг ДОО, Скопје.

Седиште: Индустриска зона бб, Скопје.

Основачи: Орхан Бербери ул. "Хо Ши Мин" бр. 300-а, Скопје, и Магда Бербери ул. "Хо Ши Мин" бр. 300-а

Основачки влог: Орхан Бербери 287.300,00 ден. или 9.273,00 ДЕМ и Магда Бербери 31.900,00 ден или 1000.030,00 ДЕМ, или двајцата вкупно 319.200,00 ден или 10.303,00 ДЕМ.

Дејности: 17.40, 17.40/1, 17.40/2, 17.51, 17.54, 17.54/1, 17.54/2, 18.21, 18.22, 18.23; 18.24, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.24, 51.31, 51.34, 51.35, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 55.57, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.45, 52.47, 52.48, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.21, 65.12/3, 71.10, 71.21, 73.10/2, 74.13, 74.14, 01.11, 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 01.21, 01.22/1, 01.22/2, 01.23, 01.24, 01.25, 01.30, 01.41, 01.41/1, 01.41/3, 05.02, 15.11, 15.12, 15.13, 15.29, 15.31, 15.32, 15.33, 15.41, 15.42, 15.43, 15.51, 15.52, 15.61, 15.62, 15.71, 15.72, 15.81, 15.81/1, 15.82/1, 15.82/2, 15.83, 15.84, 15.85, 15.86, 15.87, 15.88, 15.89, 15.91, 15.92, 15.93, 15.94, 15.95, 15.96, 15.97, 15.98, 17.30, 17.52, 17.71, 17.72, 19.10, 19.20, 19.30, 20.10, 20.20, 20.30, 20.40, 21.11, 21.12, 21.21, 21.22, 21.23, 21.25, 22.21, 22.22, 22.23, 22.24, 22.25, 24.20, 24.30, 24.41, 24.42, 24.51, 24.51, 25.12, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 26.11, 26.12, 26.13/1, 26.13/2, 26.14, 26.15, 29.32, 29.53, 29.55, 29.56, 29.71, 29.72, 31.50, 31.61, 31.62, 33.10/1, 34.10, 34.20, 34.30, 35.50, 37.10, 37.20, 50.20, 50.30/3, 50.40/3, 50.40/4, 51.11, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.25, 51.32, 52.33, 51.36, 51.37, 51.38, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.52, 51.56, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 52.27, 52.33, 52.44/2, 55.44/3, 52.44/4, 52.50, 52.62, 52.63, 55.11, 55.12, 55.21, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 61.20, 63.12, 63.22, 63.30, 70.11, 70.12, 70.20, 70.31, 70.32, 71.22, 71.23, 71.31, 71.32, 71.33, 71.34, 71.40, 74.12, 74.20, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/4, 74.20/5, 74.82, 92.62, 92.72, 17.11, 17.12, 17.13, 17.14, 17.15, 17.16, 17.17, 17.21, 17.22, 17.23, 17.24, 17.25, надворешна трговија со прехранбени и непрехранбени производи.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

За управител на друштвото се определува Михајловски Гоко од Скопје, ул. "Август Цесарец" бр. 5-3/1.

Управителот ќе го застапува друштвото и во надворешното трговско работење.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (18592)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег.бр. 1015/99, на регистарска влошка бр. 020164477-4-06-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето на АД со ЗТД на Трговското друштво за превоз на стока "Мактранс" АД, увоз извоз, ул. "810" бр. 3-а.

Дејности: 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.50, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 51.64, 52.11, 52.12, 52.33, 52.44/1, 52.50, 55.30, 55.30/1, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.40, 70.20, 71.21, 72.30, 74.12, меѓународен превоз на стоки, меѓународна шпедиција, сообраќајно агенциски работи, складирање на стоки, консигнационни работи, комисиони работи, реекспорт, малограни-

чен промет со соседните земји, застапување на странски фирми во Р.Македонија, работи на посредување во надворешно трговски промет и надворешна трговија со прехранбени и непрехранбени производи.

Во правниот промет со трети лица Трговското друштво за превоз на стока "Мактранс", АД, увоз-извоз, Скопје, ул. "810" бр. 3-а, истапува во свое име и за своја сметка.

Лице за застапување во трговското друштво во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Томилав Милошевски, генерален директор со неограничени овластувања.

Основниот суд Скопје I - Скопје.

(22906)

ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАГАНИ И ФОНДАЦИИ

Основниот суд во Гостивар, со решението Зг.бр. 21/99 од 20.04.1999 година, во регистарот на Здруженија на граѓани и фондации под Рег.бр. 36/99 го запиша Здружението на одгледувачи на овци "Кораб" Гостивар, кое го застапува претседателот Зафироски Видоја, а за и легитимни претставници ги овласти Зулбехари Абдулхалим во својство на потпретседател и Серафимоски Слободан, секретар на здружението, по записник бр. 02-2 и одлука бр. 02-6 од 29.12.1998 година.

Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на стручно оспособување и образование на членството одгледувачи на овци, согледување на состојбите со пасиштата во општината и обезбедувањето на зимско пасење на овците на одредени одгледувачи на овци, водопоила и патните комуникации, заради преземање на мелиоративни и други мерки во интерес на поинтензивно сточарење и квалитативно зголемување на фондот на овци во општината, поттикнување, помагање на синхронизирано организирање за постојан развој на индивидуално овчарско производство, со посебен акцент за кредитирањето, создавање на услови за основање на претпријатие на големо и мало со право на увоз и извоз, заради остварување на поширок интерес на одгледувачите на овци во општината, со цел да се откупува јагнешкото месо, сирењето и волната, ќе се настојува за обезбедување на можна соработка со државните органи и асоцијации, здружението производител во Комората за посинхронизирано совладување на тековните и активните проблеми со кои ќе се соочуваат одгледувачите на овци, соработка со постојниот центар за унапредување на индивидуалното земјоделие во Гостивар околу изработката и спроведувањето на интервентниот план за унапредување на овчарското производство, ќе се разгледува прашањето за формирање на постојани, повремени работни и други дела, комисии, секции, одбори и ќе се утврдува нивниот број на членови како и Собранието, Претседателството или извршниот одбор и други органи на здружението, должни се да се ангажираат за реализација на задачите кои произлегуваат од програмата за работа на Здружението на одгледувачи на овци "Кораб" Гостивар.

Од Основниот суд во Гостивар.

(22528)

Основниот суд во Гостивар, со решението Зг.бр. 35/99 од 27.01.1999 година, во регистарот на Здруженија на граѓани и фондации под Рег.бр. 45/99 го запиша Здружението на Општинскиот сојуз на училишен совет Гостивар, ул. "Илинденска" бр. 56, кое го застапува претседателот Мустафа Алиу.

Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на унапредување на училишниот спорт, одржување на натпревари, со ученици од основното и средното образование во спортските дисциплини кои се во програмата на Сојузот на училишен спорт на Македонија.

Од Основниот суд во Гостивар.

(22529)

Основниот суд во Гостивар, со решението Зг.бр. 29/99 од 27.01.1999 година, во регистарот на Здруженија на граѓани и фондации под Рег.бр. 46/99 го запиша Здружението на граѓани Шото кан карате клуб "Јехона" ул. "М.Тито" бр. 6, Гостивар.

Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат во поттикнување, омасовување, равој и унапредување на карате спортот преку редовни тренинзи, вежби, курсеви и семинари, како и учество на републички семинари, со одржување и користење на објекти со одржување на успешен тренинг.

Од Основниот суд во Гостивар.

(22530)

Основниот суд во Гостивар, со решението Зг.бр. 48/99 од 28.05.1999 година, во регистарот на Здруженија на граѓани и фондации под Рег.бр. 42/99 го запиша Здружението на одгледувачи на крави "Вардар" ул. "Беличица" бр. 123, Гостивар, кој го застапува претседателот Касами Неим.

Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на стручно оспособување на крави во текот на програмскиот период на подрачјето на општина Гостивар.

Од Основниот суд во Гостивар.

(22531)

Основниот суд во Гостивар, со решението Зг.бр. 4/99 од 21.06.1999 година, во регистарот на Здруженија на граѓани и фондации под Рег.бр. 49/99 го запиша Друштвото за физичко воспитување, гимнастика и спортска рекреација "Партизан" од Гостивар, кое го застапува претседателот Живко Алексоски.

Работата и активностите на друштвото ќе се однесуваат во вршење на дејности и активности за развивање на спортската рекреација и гимнастички спортови, како што се машка и женска гимнастика, ритмичка спортска гимнастика, атлетска гимнастика, спортски аеробик и др., ќе се организираат и реализираат часови по спортска рекреација и гимнастички спортови за деца, младинци и возрасни и др. во општината и пошироко.

Од Основниот суд во Гостивар.

(22532)

Во Регистарот на Здруженија на граѓани и фондации под Рег.Згф.бр. 111/99, се врши упис на основање на Здружение на граѓани со име Регионално друштво на историчари на општините Прилеп, Кривогаштани, Долнени, Тополчани и Витолиште.

Основни задачи и цели на друштвото се да ги следи и проучува историските проблеми кои се јавуваат во научната сфера, средствата за информирање и наставата, да го помага стручното усовршување на своето членство, унапредување на наставата по историја и нивната методско педагошка дејност и да соработува со стручните здруженија во земјата и во странство.

Седиштето на друштвото е во Педагошкиот завод на Македонија, Подрачно одделение, Прилеп, ул. "Кеј 9-ти Септември" бб.

Лице овластено за застапување и претставување е Трајкоски Ризо - претседател.

Од Основниот суд во Прилеп.

(22533)

Се запишува во регистарот на здруженија на граѓани и фондации со решение Рег.Згф.бр. 70/99 од 7.06.1999 год. Едриличарски клуб "Стрмец" од Охрид, со скратено име ЕК "Стрмец".

Здружението на граѓани има за цел: развој на едриличарскиот спорт во Охрид, организирање на натпревари од сите категории како и меѓународни средби во едриличарството, евидентирање на спортистите, спортските работници, едриличарската школа и секциите и преземање на други активности во интерес на членовите и едриличарството.

Седиштето на здружението е на ул. "Сатеска" бр. 40-2/12 во Охрид, каде и ќе дејствува.

Овластени лица за застапување на здружението се Иван Боев и Љупчо Поп - Стефанија.

Од Основниот суд во Охрид. (22535)

Основниот суд во Куманово, со решение Зг.бр. 44/99 од 14.VI.1999 година, во Регистарот на Здруженија на граѓани и фондации го запиша следното:

I. Се менува името на Спорски клуб "Кикбокс Куманово" - Куманово, во иднина истиот ќе го носи името Кикбокс клуб "Куманово" - Куманово.

II. Се утврдува дека програмата и статутот на Здружението на граѓани Кикбокс клуб "Куманово" - Куманово, со својство на правно лице од 09.04.1996 година се во согласност со Законот за здруженија на граѓани и фондации.

III. Се запишува Кикбокс клуб "Куманово" - Куманово, ул. "Димитар Влахов" бр. 14, Куманово, застапувано од претседател на ИО, г-дин Поповски Ненад во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации при Основен суд - Куманово, под Рег.бр. 119.

Од Основниот во Куманово. (22616)

Основниот суд во Куманово, со решение Зг.бр. 51/99 од 19.I.1999 година, во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации го запиша следното:

I. Се утврдува дека програмата и статутот на здружението на граѓани Фудбалски клуб "ОПАЕ", со седиште во с. Опае, Куманово, со статутот на правно лице од 28.08.1997 година се во согласност со Законот за здруженија на граѓани и фондации.

II. Се запишува Фудбалски клуб "ОПАЕ", со седиште во с. Опае, Куманово, застапувано од претседател на Управен одбор г-дин Сакипи Абдула во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации при Основен суд - Куманово, под Рег.бр. 47.

Од Основниот во Куманово. (22617)

Основниот суд во Куманово, со решение Зг.бр. 16/99 од 05.V.1999 година, во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации го запиша следното:

I. Се утврдува дека програмата и статутот на Здружението на граѓани Фудбалски клуб "ЧСК", со седиште во с. Четирце, со својство на правно лице од 12.05.1999 год. се во согласност со законот за здруженија на граѓани и фондации.

II. Се запишува Фудбалски клуб "ЧСК", с. Четирце, застапувано од претседател на Управен одбор г-дин Димковски Момчило, во Регистарот на здруженија на граѓани на граѓани и фондации при Основен суд - Куманово, под Рег.бр. 108.

Од Основниот во Куманово. (22618)

Основниот суд во Куманово, со решение Зг.бр. 11/99 од 15.IV.1999 година, во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации го запиша следното:

Се утврдува дека програмата и статутот на Здружението на граѓани Фудбалски клуб "ОТЉА", со седиште с. Отља, со својство на правно лице од 12.03.1997 година се во согласност со Законот за здруженија на граѓани и фондации.

Се запишува Фудбалски клуб "ОТЉА" со седиште во с. Отља, застапувано од претседателот на Управен одбор г-дин Емини Џељал, во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации при Основен суд Куманово, под Рег.бр. 104.

Од Основниот во Куманово. (22627)

Основниот суд во Куманово, со решение Зг.бр. 88/99 од 15.IV.1999 година, во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации го запиша следното:

Се запишува Фудбалски клуб "Костурник", со седиште во нас. Костурник, с.Горно Којнарце, застапувано од претседател на Управен одбор г-дин Сељими Неат, во регистар на здруженија на граѓани и фондации при Основен суд - Куманово, под Рег.бр. 103.

Фудбалски клуб "Костурник" се здобива со својство на правно лице со денот на запишување во регистарот, 15.04.1999.

Од Основниот во Куманово. (22628)

Основниот суд во Куманово, со решение Зг.бр. 36/99 од 07.V.1999 година, во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации го запиша следното:

Се утврдува дека програмата и статутот на Здружението на стечајни работници на општина Куманово, со седиште во Куманово, со својство на правно лице од 13.06.1996 год., се во согласност со Законот за здруженија на граѓани и фондации.

Се запишува Здружение на стечајни работници на општина Куманово, од Куманово, ул. "Тонко Димков" бр. 19, застапувано од претседател г-ѓа Вера Јовановска, во регистар на здруженија на граѓани и фондации при Основен суд - Куманово, под Рег.бр. 111.

Од Основниот во Куманово. (22629)

Основниот суд во Куманово, со решение Зг.бр. 29/99 од 04.III.1999 година, во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации го запиша следното:

I. Се утврдува дека програмата и статутот на Здружението на граѓани Друштво за одгледување на расни гулаби "Паломас" - Куманово, со својство на правно лице од 24.01.1997 година се во согласност со Законот за здруженија на граѓани и фондации.

II. Се запишува Друштво за одгледување на расни гулаби "Паломас" - Куманово, ул. "Стојан Арсов" бр. 27, застапувано од претседател г-дин Стевановски Звонимир во регистар на здруженија на граѓани и фондации при Основен суд - Куманово, под Рег.бр. 82.

Од Основниот во Куманово. (22630)

Во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации на Основен суд Ресен, под Рег.згф.бр. 24/99, се запишува Здружение на граѓани со назив Ловно друштво "Долна Преспа", с.Љубојно.

Здружението има за цел да се развива и организира активноста за заштита и планско отстранување на ди-

вечот, да помага на ловците за изградување на ловниот морал и етика, да ја развива љубовта кон дивечот и природата, да придонесува кон развивање на активностите за зачувување на природната еколошка рамнотежа и човековата околина, како и да организира размена на искуства и остварување на соработка со други ловни организации во Република Македонија.

Седиштето на здружението се наоѓа во с.Љубојно.

Лице овластено за застапување на Здружението е Зоран Костовски од с.Штрбово.

Од Основниот суд во Ресен. (22631)

Во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации на Основен суд Ресен, под Рег.зфг.бр. 25/99, се запишува Здружение на граѓани со назив Фудбалски клуб "Младост" од с.Царев Двор.

Здружението има за цел да ги остварува своите лични и заеднички потреби со играње фудбал, да се грижи за унапредување и омасовување на истиот, учество и организирање и спроведување на системот натпревари на ранг каде се натпреварува.

Седиштето на здружението се наоѓа во с.Царев Двор.

Лице овластено за застапување на здружението е Пеце Бојчевски од с.Царев Двор, претседател на клубот.

Од Основниот суд во Ресен. (22631)

Во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации на Основен суд Ресен, под Рег.зфг.бр. 26/99, се запишува Здружение на граѓани со назив Фудбалски клуб "Липија" од с.Гричари.

Здружението има за цел унапредување и омасовување на фудбалот, учество во организирање и спроведување на системот на натпревари во овој ранг каде се натпреварува.

Седиштето на здружението се наоѓа во с.Гричари.

Лице овластено за застапување на здружението е Никол Репели од с.Гричари, претседател на клубот.

Од Основниот суд во Ресен. (22633)

Во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации на Основен суд Ресен, под Рег.зфг.бр. 26/99, се запишува Здружение на граѓани со назив Фудбалски клуб "Наколец" од с.Наколец.

Здружението има за цел да го омасовува фудбалот на село и пошироко, да се натпреварува во општинските лиги, преку натпреварите во општинските лиги да обезбедува пласман и понатаму во повисок ранг на натпреварување.

Седиштето на здружението се наоѓа во с.Наколец.

Лице овластено за застапување на здружението е Уксал Шерифи од с.Наколец, претседател на клубот.

Од Основниот суд во Ресен. (22634)

Во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации на Основен суд Ресен, под Рег.зфг.бр. 28/99, се запишува Здружение на граѓани со назив Здружение на граѓани со дијабетес на општина Ресен.

Здружението има за цел развивање на лекувањето и подобрување на снабдувањето со потребните лекари кај заболените од дијабетес, залагање и учество на донесувањето на законската регулатива во лекувањето на оваа болест, издавање книги, брошури, публикации, печатење на статии во списанија, реви и магазини, обраќање преку телевизии и други радио емисии.

Седиштето на здружението се наоѓа во Ресен.

Лице овластено за застапување на здружението е Гога Наумовски од Ресен.

Од Основниот суд во Ресен. (22635)

Основниот суд Скопје II - Скопје, со решение III. Рег. зг. бр.80/99 од 21.06.1999 година во регистарот на здруженија на граѓани и фондации го запиша следното:

Се одобрува упис во регистарот на здруженија на граѓани и фондации на Ракометен клуб "Железарка" - Скопје, ул. "Коце Металец" бр. 4/12.

Дејноста на Ракометниот клуб "Железарка" - Скопје е да прибира членови од редовите на младината и другите граѓани за активно да се занимаваат со спорт, да преку тренирање и натпреварување на своето членство да обезбедува постигнување на врвни резултати во овој спорт, да работи за правилно спортско и морално воспитување на своите членови, нивно усовршување и школување, учество во натпревари, организирани од Ракометниот сојуз на Македонија, да се грижи за создавање и проширување на материјалната основа на клубот, да организира целосно хигиенско здравствена заштита на активно членство и да обезбедува соработка со други спортски друштва и клубови во земјата и странство.

Со денот на запишување во регистарот Ракометниот клуб "Железарка" - Скопје се стекнува со својството на правно лице.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (22644)

Основниот суд Скопје II - Скопје, со решение II.Рег. зг.бр.223/99 од 29.06.1999 година во регистарот на здруженија на граѓани и фондации го запиша следното:

Се одобрува упис во регистарот на здруженија на граѓани и фондации на "Аллегретто" - Македонија, Здружение за култура и помош на деца, ул. "Иван Козаров" бр. 24/1-2, Скопје.

Дејноста на "Аллегретто" - Македонија, Здружение за култура и помош на деца Скопје е: развивање и унапредување на културните дејности и манифестации од возрасните граѓани за децата, давање конкретна морална, материјална и правна заштита на децата согласно конвенцијата на ООН за правата на детето и организирање на хуманитарни акции и активности за помош на децата во детски домови, болници, тешки и скапи хируршки зафати на деца, организирање на слободно време на децата преку културни манифестации и активности, формирање на детски хор "Аллегретто", организирање на трибини за родителите и работилници за деца, вклучување на децата во одбележување на меѓународниот ден на детето "детската недела", организирање и учество на натпревари, фестивали и други манифестации од музичко сценско и литературно и ликовно, детско творештво.

Со денот на запишување во регистарот "Аллегретто" - Македонија, Здружение за култура и помош на деца - Скопје се стекнува со својство на правно лице.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (22672)

Основниот суд Скопје II - Скопје, со решение III.Рег. зг.бр.140/99 од 28.06.1999 година во регистарот на здруженија на граѓани и фондации го запиша следното:

Се одобрува упис во регистарот на здруженија на граѓани и фондации на Републичката организација за

заштита на правата на Ромите, Скопје; ул. "Шуто Оризари" бр. 84.

Дејноста на Републичката организација за заштита на правата на Ромите е: ангажирање за обезбедување на услови за заедничко обезбедување на услови за заедничко живеење на сите граѓани без оглед на верска национална или друга припадност, заштита и остварување на граѓанските слободи и права утврдени со уставот на Република Македонија и други нормативни акти, известување, следење и опомена за прекршување на човековите права преку законскиот инструментариум, организирање на ромската интелигенција за изградба на заеднички став за решавање на одредени проблеми и културно образовно и просветно издигнување на младите, грижа за издавање на книги со ромска литература и друго, зачувување и негување на ромските традиции, фолклор, како и вредните културно историски документи, организирање симпозиуми, семинари, изложби, советувања и разни други научни собири од областа на заштитата на човековите права, помош на незгрижени напуштени деца, создавање на фондови за стипендирање на одлични ученици и студенти, хуманитарна помош на сите што имаат таква потреба, овозможување контакти на лица кој од разни причини (војни, елементарни непогоди) ги изгубиле своите блиски роднини.

Со денот на запишување во регистарот Републичката организација за заштита на правата на Ромите се стекнува со својство на правно лице.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (22673)

Основниот суд Скопје II - Скопје, со решение II.Рег. зг.бр.202/99 од 04.06.1999 година во регистарот на здруженија на граѓани и фондации го запиша следното:

Се одобрува упис во регистарот на здруженија на граѓани и фондации на Здружението за развој на инфор-матичка култура - "Плугин" од Скопје, ул. "Хо Ши Мин" бр. 58-б.

Дејноста на Здружение за развој на информатичка култура "Плугин" е: да ја координира работата на членовите на здружението, ја поттикнува активноста на членовите во остварувањето на целите и задачите на здружението, го поттикнува развојот на информатиката, работи на стручно оспособување на информатички кадри, организира симпозиуми, семинари, стручни трибини и други собири со цел размена на знаење и запознавање со новите достигнувања од областа на информатиката, поради усовршување и унапредување на истата, работи на развивање на информатичката култура, соработува со соодветни домашни, странски и меѓународни организации, издава поврмени публикации и едиции заради теоретско и практично усовршување, презема и други мерки за унапредување на стручната работа на здружението.

Со денот на запишување во регистарот Здружението за развој на информатичка култура "Плугин" се стекнува со својство на правно лице.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (22677)

ОГЛАСИ ЗА НАМЕРАТА ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ОСНОВНАТА ГЛАВНИНА

Друштвото за транспорт, трговија и услуги на големо и мало ИНТЕР ТЕДИНГ - ДАЧ Драган ДООЕЛ извоз-увоз Скопје, ул. „Цветан Димов“ бр. 40/2-8, врз

основа на член 11 од изјавата и член 204 од Законот за трговските друштва објавува

О Г Л А С ЗА НАМЕРНО НАМАЛУВАЊЕ НА ОСНОВНАТА ГЛАВНИНА

Ги известува своите доверители дека ќе изврши намалување на основната главнина на друштвото од 792.500,00 денари (25.000 ДМ) на 161.800,00 денари (5.220,00 ДМ) и дека е согласно да ги намира побарувањата во рок од 90 дена.

ЛИКВИДАЦИИ

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр.448/99 од 30.04.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Трговско претпријатие "Алма" ц.о. увоз-извоз од Скопје, с. Долно Свиларе, со жиро сметка 40120-601-62511.

За ликвидатор се определува лицето Спиро Митревски, ул. "Јане Сандански" бр.109-3/34 и тел.447-493.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намираат долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (20225)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр.440/99 од 29.04.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство, трговија и услуги ц.о. експорт-импорт "СА-КУ Комерц" од Куманово, ул. "Данко Драганов" бр.6, со жиро сметка 40900-601-5652.

За ликвидатор се определува лицето Атанас Денковски, ул. "Трета М.У.Б." бр.67-ц/9 и тел.417-041 и 31-724.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намираат долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (22674)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр.426/99 од 20.04.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство, промет и услуги "Шуко-Промет" увоз-извоз ц.о. Скопје, ул. "Маршал Тито" бр. 6/29, со жиро сметка 40120-601-294795.

За ликвидатор се определува лицето Радосав Кипровски, од Скопје, бул. "АСНОМ" бр.8-3/36, тел.435-021.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намираат долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30

дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (22667)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр.428/99 од 19.04.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство и трговија "Мустафа комерц" од Скопје, ул."Че Ге Вара" бр.35, со жиро сметка 40100-601-268865.

За ликвидатор се определува лицето Нестор Димовски, ул."Франце Прешерн" бр. 4 и тел.343-726.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (22684)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр.642/99 од 07.05.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за внатрешна и надворешна трговија на големо и мало "KMS" извоз-увоз д.о.о. од Скопје бул. "АВНОЈ" бр.64 од Скопје.

За ликвидатор се определува лицето Игне Касниоски, ул."Торонто" бр.28 и тел.335-349.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (22690)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр.338/99 од 23.04.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство, промет и услуги "Скеки-Ком" д.о.о. увоз-извоз од Скопје ул."3" бр.174 од Скопје, со жиро сметка 40100-601-369600.

За ликвидатор се определува лицето Касниоски Игне, ул."Торонто" бр.28 и тел.335-349.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (22691)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр.629/99 од 07.05.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Трговско претпријатие "Зизи-С.А." ц.о. увоз-извоз од

Скопје ул."Волгоградска" бр.3/17 од Скопје, со жиро сметка 40120-601-57850.

За ликвидатор се определува лицето Игне Касниоски, ул."Торонто" бр.28 и тел.335-349.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (22692)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр.531/99 од 24.05.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за трговија и услуги "Олида-95" ц.о. експорт-импорт од Куманово, с.Лопате, со жиро сметка 40900-601-42146.

За ликвидатор се определува лицето Атанас Денковски, од Куманово, ул."Трета М.У.Б." бр.67-ц/9 и тел. 417-041 и 31-724.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (22675)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 835/99 од 24.06.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за услуги, трговија и производство "БИО" експорт-импорт д.о.о. од Скопје, ул. "Козле" бр. 88, лок.бр. 1 од Скопје, со жиро сметка 40120-601-334017.

За ликвидатор се определува лицето Заковски Илија од Скопје, ул. "Рузвелтова" бр. 54 и тел.741-545.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (22495)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 578/99 од 17.05.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство, трговија на големо и мало и увоз извоз "ДАМБИС" ц.о. од Скопје, ул. "Франц Прешерн" бр. 8-3/36 од Скопје, со жиро сметка 40120-601-3669.

За ликвидатор се определува лицето Радосав Кипровски од Скопје, бул. "АСНОМ" бр. 8-3/36 и тел.435-021.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (22662)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 602/99 од 17.05.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Угостителско трговско претпријатие "Нока 94" експорт-импорт од Скопје ул. "Ферид Бајрам" бр. 4-6, од Скопје, со жиро сметка 40100-601-283828.

За ликвидатор се определува лицето Радосав Кипровски од Скопје, бул. "АСНОМ" бр. 8-3/36 и тел.435-021.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (22663)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 407/99 од 20.04.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за промет, услуги и инженеринг "АЛП-КОМИНГ" д.о.о. увоз-извоз од Скопје, бул. "Јане Сандански" бр. 59/II, од Скопје, со жиро сметка 40100-601-107640.

За ликвидатор се определува лицето Радосав Кипровски од Скопје, бул. "АСНОМ" бр. 8-3/36 и тел.435-021.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (22664)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 577/99 од 14.05.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за трговија на големо и мало "НА-МА-КОМЕРЦ" д.о.о. експорт-импорт од Гостивар, ул. "Плоштад Маршал Тито" бр. 22-а од Гостивар, со жиро сметка 41510-601-42515.

За ликвидатор се определува лицето Радосав Кипровски од Скопје, бул. "АСНОМ" бр. 8-3/36 и тел.435-021.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (22665)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 626/99 од 14.06.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за промет и услуги "САМА-КО" експорт-импорт д.о.о. од Скопје, ул. "Ѓорѓи Попхристов" бр. 6/2-12 од Скопје, со жиро сметка 40100-601-233970.

За ликвидатор се определува лицето Радосав Кипровски од Скопје, бул. "АСНОМ" бр. 8-3/36 и тел.435-021.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (22666)

Отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за промет на мало и големо "ОРБИТА-КОМЕРЦ" д.о.о. увоз-извоз од Скопје, ул. "Васил Ѓоргов" бр. 29 од Скопје, со жиро сметка 40100-601-69827.

За ликвидатор се определува лицето Радосав Кипровски од Скопје, бул. "АСНОМ" бр. 8-3/36 и тел.435-021.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (22668)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 595/99 од 14.05.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство, промет и услуги "АЛ-БАТРОС" д.о.о. увоз-извоз од Скопје, с.Студеничани од Скопје, со жиро сметка 40100-601-393024.

За ликвидатор се определува лицето Радосав Кипровски од Скопје, бул. "АСНОМ" бр. 8-3/36 и тел.435-021.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (22669)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 365/99 од 09.02.1999 година е

отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за промет на стоки и услуги "ЛИБЕР-ТАС" експорт-импорт д.о.о. од Скопје, ул. "Капител" бр. 1 од Скопје, со жиро сметка 40100-601-238001.

За ликвидатор се определува лицето Радосав Кипровски од Скопје, бул. "АСНОМ" бр. 8-3/36 и тел.435-021.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (22670)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 421/99 од 08.04.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство, промет и посредување "КВАЗАР-ТРЕЈД" д.о. увоз-извоз од Скопје, ул. "Јане Сандански" бр. 83-3/6 од Скопје, со жиро сметка 40100-601-181616.

За ликвидатор се определува лицето Радосав Кипровски од Скопје, бул. "АСНОМ" бр. 8-3/36 и тел.435-021.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (22671)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 476/99 од 02.06.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство, трговија и услуги на големо и мало "СТАР КОМПАНИ" увоз-извоз п.о. од Куманово, ул. "Трета М.У.Б." бр. 33/7 од Скопје, со жиро сметка 40900-601-30715.

За ликвидатор се определува лицето Атанас Денковски од Куманово, ул. "Трета М.У.Б." бр. 67-ц/9 и тел.417-041.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (22676)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 158/98 од 19.04.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Услужно трговско претпријатие "МИНИМОНТ" д.о. од Скопје, ул. "Д. Тасковиќ" бр. 36 од Скопје, со жиро сметка 40110-601-316291.

За ликвидатор се определува лицето Спасовска Гордица од Скопје, ул. "Душан Тасковиќ" бр. 36 и тел.277-980.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (22681)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 343/99 од 14.06.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за трговија на големо и мало "ИРТЕКС" д.о.о. експорт-импорт од Скопје, ул. "Т.Петров" бр. 266/4-15 од Скопје, со жиро сметка 40120-601-315530.

За ликвидатор се определува лицето Димитровска Мирјана од Скопје, ул. "Јани Лукровски" бр. 10/44 и тел.126-004.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (22905)

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следните документи:

Пасош бр.1094890/98 издаден од ГУВР - Скопје на име Цонев Горан, ул.Љуба Ивановиќ бр.38/5-8, Скопје.

Пасош бр.707677/95 издаден од УВР - Скопје на име Чајани Кемал, ул.Дижонска бр.19/4, Скопје. (22708)

Пасош бр.482498/94 издаден од УВР - Скопје на име Златко Маневски, ул.Б.Менков бр.1/2-10, Скопје.

Пасош бр.589748 на име Хусејини Агим, с.Ларце, Тетово. (22710)

Пасош бр.673663 на име Зибери Черкес, ул.Струшка бр.1, Тетово. (22711)

Пасош бр.833690/96 издаден од УВР - Скопје на име Скендер Емрулаи, ул.50 бр.11, с.Арачиново, Скопје.

Пасош бр.761179/95 издаден од УВР - Куманово на име Сезан Лимани, ул.Цар Самоил бр.29, Куманово.

Пасош бр.588894/95 издаден од УВР - Тетово на име Целadini Осман, с.Желино, Тетово. (22760)

Пасош бр.356349/94 издаден од УВР - Скопје на име Идар Кани, ул.Кримска бр.55, Скопје. (22764)

Пасош бр.161645/94 издаден од УВР - Скопје на име Рушиди Садри, с.Страчинци, Скопје. (22765)

Пасош бр.581299 на име Николовски Вангел, ул.Кочо Десанот бр.15, Битола. (22766)

Пасош бр.1013239/97 издаден од УВР - Скопје на име Селим Демири, с.Арачиново, Скопје. (22769)

Пасош бр.08640/92 на име Мустафоска Аџерка, с.Лабуништа, Струга. (22773)

Пасош бр.0007130 издаден од на име Петреска Менда, кеј 19-ти Септември бр.4, Прилеп. (22776)

- Пасош бр.538750/94 издаден од УВР - Скопје на име Сание Исмани, ул.Ц.Кенеди бр.12, Скопје. (22800)
- Пасош бр.585645 на име Мустафа Бедри, с.Неготино, Гостивар. (22817)
- Пасош бр.062864/93 издаден од УВР - Скопје на име Стевчевски Мирослав, ул.Вич бр.28/11, Скопје.(22830)
- Пасош бр.542595/94 издаден од УВР - Скопје на име Јулијана Ѓорѓиева, бул.3 Македонска бриг.29, Скопје. Пасош бр.0413645 на име Ристов Тодор, ул.29 Ноември бр.79, Неготино. (22881)
- Пасош на име Ајрули Набир, с.Раковец, Тетово. Пасош бр.0633959 издаден од УВР - Куманово на име Митровски Чедомир, с.Д.Коњари, Куманово. (22883)
- Пасош бр.740708 на име Баки Шачине, М.Рулевиќ, Тетово. (22884)
- Пасош бр.140455 на име Исмаили Шазиман, с.Мамудовци, Кичево. (22885)
- Пасош на име Алиоска Анифе, с.Мусинци, Битола. Пасош бр.689236 на име Мемедов Емил, ул.Пролетерска Бригада бр.4, Кочани. (22887)
- Пасош бр.270694/94 на име Мустафи Хабибе, ул.Петре Рафте бр.33, Струга. (22888)
- Пасош бр.888401/96 издаден од УВР - Скопје на име Ибраим Весели, ул.10 бр.37, с.Арачиново, Скопје. Пасош бр.0857072/96 издаден од УВР - Делчево на име Паговска Соња, ул.Кеј на ослободување бр.18, Делчево. (22908)
- Пасош бр.209524/94 издаден од УВР - Скопје на име Камил Нуредин, с.Арачиново, Скопје. (22909)
- Пасош бр.804393/96 издаден од УВР - Куманово на име Розита Ѓорѓиевска, ул.Доне Божинов бр.28/14, Куманово. (22913)
- Пасош бр.101127/93 издаден од УВР - Скопје на име Серафимовски Иван, ул.Наумче Карев бр.21, Скопје. Пасош бр.321327/94 издаден од УВР - Скопје на име Исени Аљуш, с.Радуша, Скопје. (22916)
- Пасош бр.1064493 издаден од УВР - Скопје на име Северџан Јаглиов, ул.Пелагонија бр.60, Скопје.(22918)
- Пасош бр.482766/94 издаден од УВР - Скопје на име Иванов Драган, ул.Д.Обрадовиќ бр.15/10, Скопје. Пасош бр.241419 издаден од УВР Кратово на име Андоновски Стојан, ул.Гоце Делчев бр.84/10, Кратово. Пасош на име Селмани Амза, с.Глоѓи, Тетово.(22927)
- Пасош бр.0693698 на име Наумовски Славчо, ул.Б. Кидрич бр.4/10, Ресен. (22929)
- Пасош бр.0693697 на име Наумовска Велика, ул.Б. Кидрич бр.4/10, Ресен. (22930)
- Пасош бр.1213319 на име Џафери Зибер, с.Дебреша, Гостивар. (22933)
- Пасош бр.1146304 на име Џафери Хамиде, с.Дебреша, Гостивар. (22942)
- Пасош бр.1146268 на име Џафери Исмаил, с.Дебреша, Гостивар. (22943)
- Пасош бр.309970 на име Џафери Зеќије, с.Калиште, Гостивар. (22944)
- Пасош бр.0228119 на име Салихи Шпенд, ул.Г.Петров бр.76, Тетово. (22945)
- Пасош бр.0877134/96 на име Исени Хавзи, с.Рогле, Тетово. (22946)
- Пасош бр.0477691/95 издаден од УВР - Скопје на име Жанета Трајкоска, ул.М.Митевски бр.8/7-8, Скопје. Пасош бр.249600 на име Османи Самет, с.Одри, Тетово. (22949)
- Пасош бр.244449 на име Челеби Кадри, с.Желино, Тетово. (22951)
- Пасош бр.1151604 на име Доролојков Кирчо, ул.В.Главинов бр.18, Валандово. (22953)
- Пасош бр.142257 на име Павкобиќ Добрила, ул.С.Пинџур бр.29, Валандово. (22954)
- Пасош бр.0005500/93 издаден од УВР - Скопје на име Рауф Фејзила, с.Грчец, Скопје. (22958)
- Пасош бр.1204962/99 издаден од УВР - Скопје на име Селмановиќ Муамер, ул.Македонско Кос.Бриг.3/50, Скопје. (22980)
- Пасош бр.1228254/99 издаден од УВР - Тетово на име Сејфули Мусафер, с.Жеровјане, Тетово. (22981)
- Пасош бр.0650964 на име Спиоровски Круме, с.Љубојно, Ресен. (22983)
- Пасош бр.137487 на име Ајро Феми, с.Радолишта, Струга. (22985)
- Пасош бр.1616782 на име Садикоски Реџеп, ул.М. Тито бр.136, Струга. (22986)
- Пасош бр.479307/94 издаден од УВР - Скопје на име Јонузи Исен, с.Арачиново, Скопје. (22993)
- Пасош бр.519551/94 издаден од УВР - Тетово на име Беќир Узеир, ул.Г.Стојчевски бр.38, Тетово. (22999)
- Пасош бр.130852/93 издаден од УВР - Скопје на име Евзат Ибраими, ул.Дижонска бр.25 бр.13, Скопје. Пасош бр.1158948 на име Муареми Беќим, с.Франго-во, Струга. (23048)
- Пасош бр.605391/95 издаден од УВР - Скопје на име Имеровски Сејфедин, ул.Дижонска бр.138 б, Скопје. Пасош бр.187195 на име Меноски Руфи, с.Бицево, Струга. (23050)
- Пасош бр.0234444 на име Трајчески Слободан, ул.Круме Волнароски бр.155, Прилеп. (23051)
- Пасош бр.781408 на име Бајрами Селаидин, с.Бачи-шта, Кичево. (23053)
- Чекови од тековна сметка бр.60494-07 чековите од бр.3275182 до 3275187 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Гелева Петрунка, Скопје. Чекови од тековна сметка бр.3567-05 чековите од бр.2436300 до 2436319, 2308692 и 2308694 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Јосифовска Санда, Скопје. (22859)
- Чекови од тековна сметка бр.5092/94 чек бр.1668952, 1668953 на име Смила Митева, Кочани. (22814)
- Чекови од тековна сметка бр.4794/65 издадени од Стопанска банка АД Скопје на име Огнанче Јованов, ул.Д.Влахов бр.70, Штип. (22889)
- Чекови од тековна сметка бр.10858/69 чекови од бр. 3593878 до 3593882 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Калчовска Цветановска, Бранисла-ва, Скопје. (22940)
- Чекови од тековна сметка бр.2432/71 од чек бр.276 до 285 издадени од Пелагониска банка АД Пролеп на име Сотир Ѓорѓиоски, Прилеп. (22948)
- Чекови од тековна сметка бр.4561981 чекови бр. 145957, 145958, 145960, 145961, 2382727, 2382728 и 1396869 издаден од Комерцијална банка АД Скопје на име Софа Гличоровска, Скопје. (22950)
- Чекови од тековна сметка бр.81153-74 чекови од бр. 4439532 до 4439536 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Марковска Павлина, Скопје.(22991)
- Чекови од тековна сметка издадени од Скопје на име Костадинов Драганчо, Скопје. (22992)

Чекови од тековна сметка бр.13083861 чекови бр. 4714155, 4714156 и 4714157 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Атанасовска Елизабета, Скопје. (23041)

Работна книшка на име Милосков Зоран, Велес.
Работна книшка на име Влатко Атанасов, Кочани.
Работна книшка на име Иванова Соња, Винаца.
Работна книшка на име Ѓурова Катица, Гевгелија.
Работна книшка на име Темелковски Горан, Велес.

Работна книшка на име Бачева Даниела, Велес. (22810)

Работна книшка на име Донески Наумче, Охрид.

Работна книшка на име Митровиќ Драган, Куманово.

Работна книшка издадена од Скопје на име Бранко Левковски, Скопје. (22815)

Работна книшка на име Емини Рамадан, Тетово.

Работна книшка на име Таири Аљил, Тетово. (22878)

Работна книшка на име Оливера Лазароска, Битола.

Работна книшка на име Трајкоска Гордана, Кичево.

Работна книшка издадена од Скопје на име Јасмина Крстева, Скопје. (22896)

Работна книшка на име Коњановски Зоран, Битола.

Работна книшка издадена од Скопје на име Наташа Сидороска, Скопје. (22919)

Работна книшка издадена од Скопје на име Гацевски Лазар, Скопје. (22921)

Работна книшка издаден од Скопје на име Хасани Ферис, Скопје. (22952)

Работна книшка на име Младеновиќ Стојанка, Куманово. (23000)

Работна книшка на име Јанев Николче, Штип. (23002)

Работна книшка на име Кацадику Мудесир, Гостивар.

Работна книшка на име Цонев Никола, Струмица.

Работна книшка на име Димитров Владо, Гевгелија.

Работна книшка на име Насир Јасхари, Тетово. (23036)

Работна книшка на име Мемет Омер, Радовиш. (23037)

Работна книшка издадена од Скопје на име Владанка Ѓорѓиевска, Скопје. (23045)

Чековна картичка бр.10096/21 на име Сашко Јованов, Штип. (22816)

Свидетелство за 5, 6 и 7 одд. на име Лазаровска

Снежа, с.Бистрица, Битола. (22712)

Свидетелство на име Сулејманова Емира, Битола.

Свидетелство на име Влаши Емира, Струга. (22714)

Свидетелство на име Гадаф Шехапи, Тетово. (22715)

Свидетелство за 5 одд. на име Ристов Стојан, Штип.

Свидетелство за 8 одд. на име Ресми Узеини, Струга.

Свидетелство на име Газменд Мемеди, Гостивар.

Свидетелство на име Милошеска Сава, Гостивар.

Свидетелство на име Касами Бурим, Гостивар. (22721)

Свидетелство на име Шпини Артим, Гостивар. (22722)

Свидетелство за 5 одд. на име Лелја Мустафани, Гостивар. (22723)

Свидетелство за 5 и 6 одд. на име Ирфан Лачи, Тетово. (22724)

Свидетелство за 5 одд. на име Ферди Алији, Тетово.

Свидетелство за 5 одд. на име Злукуфли Асани, Тетово. (22726)

Свидетелство за 6 одд. на име Бесиме Сејфулан, Тетово. (22727)

Свидетелство за 1 год. на име Маневска Оливера, Велес. (22729)

Свидетелство на име Трпчевска Марина, Тетово.

Свидетелство за 5 одд. на име Бајрами Зуфер, Тетово. (22731)

Свидетелство на име Стојанова Ѓурѓа, Радовиш.

Свидетелство на име Смиљковски Горан, К.Паланка.

Свидетелство за 8 одд. на име Кокалинска Деспина, Берово. (22734)

Свидетелство на име Станковска Ника, Берово.

Свидетелство на име Коцев Тодор, Кочани. (22736)

Свидетелство на име Стојменовски Роберт, Винаца.

Свидетелство на име Божиновски Димитар, Куманово. (22740)

Свидетелство на име Димитриоска Македонка, Прилеп. (22753)

Свидетелство на име Василеска Кате, Прилеп. (22755)

Свидетелство на име Трифуноски Трајан, Прилеп.

Свидетелство на име Трифуноски Трајан, Прилеп.

Свидетелство на име Узрноски Владимир, Прилеп.

Свидетелство на име Палески Кире, Прилеп. (22761)

Свидетелство на име Ќенан Алиу, Тетово. (22762)

Свидетелство на име Ќефсери Имери, Тетово. (22763)

Свидетелство на име Серафимовски Марјан, Тетово.

Свидетелство на име Димитријевиќ Александра, Куманово. (22781)

Свидетелство на име Постолова Јаким, Кочани.

Свидетелство на име Алириза Етеми, Куманово.

Свидетелство на име Емини Дритан, Куманово. (22787)

Свидетелство на име Фејзула Исмаили, Тетово. (22789)

Свидетелство на име Мерди Зендели, Тетово. (22791)

Свидетелство на име Мерди Зендели, Тетово. (22801)

Свидетелство на име Насева Елена, Штип. (22802)

Свидетелство на име Арбино Османи, Тетово. (22804)

Свидетелство на име Рушити Кадри, Тетово. (22805)

Свидетелство на име Трпески Владо, Тетово. (22818)

Свидетелство на име Целадини Мирдите, Тетово.

Свидетелство на име Ариф Рамадани, Тетово. (22821)

Свидетелство на име Ѓулбер Јашароска, Крушево.

Свидетелство на име Мумин Алија, Тетово. (22826)

Свидетелство на име Ристеми Валтон, Гостивар.

Свидетелство на име Ристеми Игор, Гостивар. (22828)

Свидетелство на име Мустафи Фестим, Гостивар.

Свидетелство на име Николоска Анита, Гостивар.

Свидетелство на име Арсим Веапи, Гостивар. (22850)

Свидетелство на име Емини Селим, Гостивар. (22851)

Свидетелство на име Амји Сафет, Гостивар. (22853)

Свидетелство на име Саити Бајрани, Гостивар. (22854)

Свидетелство на име Мерипин Абазии, Гостивар.

Свидетелство на име Мисим Исени, Тетово. (22858)

Свидетелство на име Екрем Селмани, Тетово. (22864)

Свидетелство на име Сердар Шабани, Тетово. (22865)

Свидетелство на име Ариф Шабани, Тетово. (22867)

Свидетелство на име Николоска Анета, Гостивар.

Свидетелство на име Казимоски Харун, Струга.

Свидетелство за 5 одд. на име Лазаревска Радница, Кратово. (22870)

Свидетелство на име Бајрами Мухамедин, Тетово.

Свидетелство за 5 одд. на име Преспаноски Раде, с.П.Рувци, Прилеп. (22891)

Свидетелство на име Велеска Билјана, Прилеп.

Свидетелство за 8 одд. на име Арапоски Мехмед, Тетово. (22893)

Свидетелство на име Соколовска Македонка, Кочани. (22894)

Свидетелство за 6 одд. на име Соколовска

Македонка, Кочани. (22895)

Свидетелство на име Арсев Благоја, Кочани. (22898)
 Свидетелство на име Сеизов Владо, Штип. (22900)
 Свидетелство за 7 одд. на име Коста Георгиев, Штип.
 Свидетелство на име Владимиров Славче, Штип.
 Свидетелство за 1 год. издадено од трг. учил. "Цветан Димов" Скопје на име Сенат Скендер, Скопје. (22903)
 Свидетелство за 3 год. издадено од СУ "Елисе Поповски Марко" Скопје на име Илковски Зоран, Скопје. (22917)
 Свидетелство на име Амети Флорим, Тетово. (22925)
 Свидетелство на име Ејуп Рамадани, Скопје. (23014)
 Свидетелство на име Садику Милоза, Тетово. (23020)
 Свидетелство на име Сеадин Ејули, Гостивар. (23022)
 Свидетелство на име Веадин Муарем, Тетово. (23024)
 Свидетелство на име Џевије Ислами, Тетово. (23026)
 Свидетелство на име Ристов Дејан, Велес. (23029)
 Свидетелство на име Горанчо Секуловски, Велес.
 Свидетелство на име Јовановска Марија, Тетово.
 Свидетелство на име Џабари Бујамун, Тетово. (23055)
 Свидетелство на име Менсура Џафери, Тетово. (23056)
 Свидетелство на име Фидани Шенил, Гостивар. (23057)
 Свидетелство на име Каримани Зарафат, Тетово.
 Свидетелство на име Ангеловска Даниела, К.Паланка. (23062)
 Свидетелство на име Ѓорѓиевски С.Горан, Делчево.
 Диплома на име Михајлоска Сребра, Гостивар. (22718)
 Диплома на име Пизеска Билјана, Прилеп. (22806)
 Диплома на име Богданоска Наташа, Гостивар. (22872)
 Диплома на име Ванчо Михајловски, Гостивар. (22873)
 Диплома на име Ѓорѓиева Јасмина, Радовиш. (22874)
 Диплома на име Илахије Азизи, Гостивар. (22875)
 Диплома на име Костадинова Јасминка, Кочани.
 Диплома за маш.техничар на име Спасовски Стојанче, Куманово. (22982)
 Диплома издаден од центар за стр.образ.- Заварувач на име Ѓорѓевиќ Бране, Скопје. (22994)
 Намалување на оснивачки влог на име Интер тединг - ДАЧ Драган, Скопје. (22809)
 Решение уп.бр.12-2502 издадено од Секретаријат за стопанство Центар - Скопје на име Петрова Савка, Скопје. (22742)
 Решение уп.бр.484 издадено од Секретаријат за стопанство Центар - Скопје на име Ејуп Неџати, Скопје. (22922)
 Решение бр.12-2182/1 од 28.11.1991 год. издадено од Забавен парк "Џамбо" с.Јанковец на име Бојковски Гоце, с.Јанковец, Ресен. (22969)
 Ученичка книшка на име Шекероска Даниела, Прилеп. (22876)
 Ученичка книшка на име Трајковски Горан, Куманово. (22899)
 Ученичка книшка на име Стојанов Александар, Кочани. (22996)
 Ученичка книшка на име Донсва Мирјана, Кочани.
 Ученичка книшка на име Фидан Момеди, Куманово.
 Ученичка книшка на име Исмаилова Невзмет, Велес.
 Индекс бр.11896 издаден од Медицински Факултет - Скопје на име Вулнет Садику, Гостивар. (22969)
 Девизна штедна книшка бр.28122-20 издадена од Охридска Банка АД Охрид на име Силјановски Џанко, Ново Село, Охрид. (22955)

Комисијата за јавни набавки на Министерството за финансии на Република Македонија објавува

ИСПРАВКА НА ОТВОРЕНИОТ ПОВИК БР. 1/99 ЗА НАБАВКА НА ИНФОРМАТИЧКА ОПРЕМА

- Во точка 2 – по зборот опрема се додаваат зборовите: „од репомиран проп.звездител (brand name)“;
– во Д.ЕЛ 2.2., алинеја 3 бројот „512“ се заменува со текстот „min.128“;
- Во точка 3, алинеја 1, по записката се додаваат зборовите: „со детална техничка спецификација“;

Комисија за јавни набавки

ИЗВЕСТУВАЊЕ

ЈП „Електростопанство на Македонија“ – Подружница ХЕЦ „Козјак“ ги изведува понудувачите по отворениот повик бр. 38-17/99 за сечење на шуми во акумулацијата Козјак дека истиот се поништува. Повторно ќе биде објавен во „Дневник“ и „Службен весник на РМ“.
 Понудувачите можат да ја подигнат документацијата веднаш, во Службата за правни и општи работи на Подружница ХЕЦ „Козјак“, ул. „11 Октомври“ бр. 9 Скопје.

Комисија за јавни набавки

СОДРЖИНА

	Страна
1221. Закон за изменување и дополнување на Законот за експропријација	2193
1222. Закон за изменување и дополнување на Законот за концесија	2194
1223. Закон за изменување и дополнување на Законот за енергетика	2195
1224. Закон за изменување и дополнување на Законот за јавните патини	2197
1225. Одлука за избор на судија на Основниот суд во Гостивар	2198
1226. Одлука за именување заменик на јавниот обвинител во Основното јавно обвинителство во Кавадарци	2198
1227. Одлука за разрешување од функцијата заменик на јавниот обвинител во Основното јавно обвинителство во Кочани	2198
1228. Одлука за именување претседател и членови на Републичката комисија за однеси со верските заедници	2198
1229. Одлука за именување на членови на Посебната комисија за изготвување предлог за именување декан на Факултетот за учители и воспитувачи во Битола	2198
1230. Одлука за избор на членови на Управниот одбор на Јавната здравствена организација Медицински центар – Охрид	2199
1231. Одлука за избор на членови на Управниот одбор на Јавната здравствена организација Медицински центар – Штип	2199
1232. Одлука за избор на членови на Управниот одбор на Јавната здравствена организација Здравствен дом – Ресен	2199
1233. Одлука за избор на членови на Управниот одбор на Јавната здравствена организација Градска аптека „16 Јуни“ – Кавадарци	2199

1235. Одлука за избор на членовит на Управниот одбор на Јавната здравствена организација Здравствен дом „Д-р Русе Бошковски“	2200	1253. Решение за именување претседател и членови на Управниот одбор на Домот на културата „Благој Јанков Мучето“ – Струмица	2207
1235. Одлука за избор на членови на Управниот одбор на Јавната здравствена организација Медицински центар – Куманово	2200	1254. Решение за именување претседател и членови на Управниот одбор на Домот на културата „Тошо Арсов“ – Винаца	2207
1236. Одлука за измена на распоредот на средствата во Посебниот дел утврден со Буџетот на Република Македонија за 1999 година	2200	1255. Решение за именување претседател и членови на Управниот одбор на Домот на културата „Лазар Софијанов“ – Кратово	2208
1237. Одлука за изменување на Одлуката за намалување на цената на становите во општествена сопственост	2202	1256. Решение за именување претседател и членови на Управниот одбор на Домот на културата „Наум Наумовски Борче“ – Крушево	2208
1238. Одлука за изменување на Одлуката за условите и критериумите за користење на средствата од стоковниот кредит на Република Италија	2203	1257. Решение за именување претседател и членови на Управниот одбор на Спомен домот на културата „Кочо Рацин“ – Кичево	2208
1239. Одлука за измена и дополнување на Одлуката за формирање координационо тело за следење и насочување на изработката на одделни фази на просторниот план на Република Македонија	2203	1258. Решение за именување претседател и членови на Управниот одбор на Природонаучниот музеј на Македонија	2208
1240. Одлука за давање на користење – концесија на риболовното подрачје Преспанско Езеро	2203	1259. Решение за изменување претседател и членови на Управниот одбор на Домот на културата „25 Мај“ – Валаново	2209
1241. Одлука за давање на користење – концесија на риболовното подрачје Дојранско Езеро	2203	1260. Решение за именување претседател и членови на Управниот одбор на Матичната библиотека „Гоце Делчев“ – Велес	2209
1242. Одлука за давање на користење – концесија на риболовното подрачје Охридско Езеро	2203	1261. Решение за именување претседател и членови на Управниот одбор на Историскиот музеј во Крушево	2209
1243. Одлука за давање согласност на Статутот на Државното средно училиште Гимназија „Гоце Делчев“ – Куманово	2204	1262. Решение за именување вршител на должноста директор на Детскиот културен центар „Карпош“ – Скопје	2209
1244. Решение за утврдување на опремата која може да се увезе без плаќање царина	2204	1263. Решение за именување вршител на должноста директор на Јавното радиодифузно претпријатие на локално ниво – Радио Македонски Брод	2209
1245. Решение за утврдување на опремата која може да се увезе без плаќање царина	2205	1264. Решение за именување републички советник во Владата на Република Македонија	2210
1246. Решение за именување на претседател, секретар и членови на Координационото тело за следење на насочување на изработката на одделни фази на просторниот план на Република Македонија	2205	1265. Решение за разрешување од должноста советник на министерот за трговија	2210
1247. Решение за именување членови на Училишниот одбор на ОУ „Фаик Коница“ – с. Грешница Кичево	2206	1266. Решение за назначување советник на министерот за трговија	2210
1248. Решение за именување членови на Училишниот одбор на новоформираното училиште во с. Чајле – Гостивар	2206	1267. Решение за назначување советник на министерот за трговија	2210
1249. Решение за разрешување и именување членови на Училишниот одбор ОУ „Методија Митевски Брицо“ – Лозово	2206	1268. Решение за назначување потсекретар во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство	2210
1250. Решение за разрешување и именување членови на Училишниот одбор на ОУ „Ацо Шопов“ и. Радишани – Чаир	2206	1269. Решение за назначување помошник на министерот за образование	2211
1251. Решение за именување претседател и членови на Управниот одбор на Матичната библиотека Илинден – Делчево	2207	1270. Решение за именување директор на ЈП за водоснабдување од регионалните водоводи „Студенчица и Злетовица“ – Скопје	2211
1252. Решение за именување претседател и членови на Управниот одбор на Општинската матична библиотека „Благој Јанков Мучето“ – Струмица	2207	1271. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У. бр. 159/98 од 24 март 1999 година	2211

Меѓународни договори

44. Закон за ратификација на Конвенцијата за пристап до информации, учество на јавноста во одлучувањето и пристап до правата за прашањата поврзани со животната средина	2224
---	------